



СЛУЖЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРО

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032—Т—220, за огласи 1032—Т—221.

Петок, 19 февруари 1954

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. X

Година за 1954 година изнесува 1.000.— дин., а за странство 1500.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276. Продавно одделение 22-618, Тел. централа 28--610.

95.

Врз основа на чл. 43 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта.

Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина на седницата одржана на 29 јануари 1954 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

I.

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Соборот на производителите како еден од двата дома на Сојузната народна скупштина работи по одредбите од овој правилник за работа, а неговите одбори и комисии по одредбите од своите правилници за работа.

Одборите и комисиите донесуваат сами свои правилници за работа, кои мораат да бидат во согласност со одредбите од овој правилник за работа и потврдени од Соборот на производителите.

Член 2

Соборот на производителите заседава одвоено од Сојузниот собор освен во случаи кога по Уставот и правилникот за работа на Сојузната народна скупштина се состанува и работи заедно со Сојузниот собор.

Член 3

Соборот на производителите ги врши сам, како Сојузна народна скупштина, оние работи што со Уставот и со закон се ставени во негова исклучива надлежност.

Член 4

Соборот на производителите работи во свои седници, во седници на своите постојани и други одбори и комисии, како и во заеднички седници со Сојузниот собор.

II.

СОСТАНОК НА НОВОИЗБРАНИОТ СОБОР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА НА МАНДАТИТЕ

Член 5

Новоизбраниот Собор на производителите го свикнува во заседание претседателот на Сојузната народна скупштина од минатото свикнување. Тој го известува писмено Соборот на производителите за тоа кој народен пратеник во него е најстар по годините. Овој акт го соопштува на првиот претходен состанок на Домот секретарот на Сојузната народна скупштина од минатото свикнување.

Првиот претходен состанок на Домот го отвора и му претседава го годините најстариот член на Домот. Тој става на дневен ред на состанокот како

едина точка избирање Верификационен одбор и предлага да се изберат двајца записничари кои се избираат пред да се премине на дневниот ред.

Откога присутните народни пратеници ќе им ги предадат на записничарите своите пратенички уверенија, Домот избира Верификационен одбор од единаесет члена.

Верификациониот одбор се избира врз основа на кандидатски листи. Предлог на кандидатска листа можат да поднесат секои десет члена на Домот. Штом ќе биде избран Верификациониот одбор, претседавачот го заклучува состанокот.

На членовите на Домот ќе им се подели на овој состанок извештајот од Сојузната изборна комисија.

Член 6

Веднаш по избирањето Верификациониот одбор се состанува и си избира претседател и секретар.

Верификациониот одбор ги испитува пратеничките уверенија, изборните акти и жалбите против изборите.

Врз основа на овој материјал и претресот Верификациониот одбор составува извештај за Домот. Напечатениот извештај од Верификациониот одбор се испраќа до сите членови на Домот најмалку 24 часа пред да почне вториот претходен состанок на Домот што го закажал претседателот на Верификациониот одбор со дневен ред: претрес на извештајот од Верификациониот одбор.

Претседателот на Верификациониот одбор му претседава на овој состанок.

Член 7

Врз основа на извештајот од Верификациониот одбор и претресот Домот го оснажува или поништува изборот на народниот пратеник.

Гласањето се врши за извештајот во целост ако Верификациониот одбор не оспорил ниеден мандат. Ако Верификациониот одбор оспорил некои избори, се гласа прво во целост за сите неоспорени мандати, а потоа одвоено за секој оспорен мандат.

Домот може да ја одложи одлуката за верификација на поодделен мандат и да нареди претходно да се извршат потребни извиди. Одлагањето на одлуката за верификација на поодделен мандат не може да биде подолго од два месеца.

Секој пратеник за чиј избор не е донесена одлука има право да присуствува и решава на седниците на Домот, но не може да гласа за верификацијата на својот мандат.

Член 8

По верификацијата на мандатите народните пратеници се здобиваат со сите свои права и должности.

Член 9

По одлуката на Домот за верификацијата на мандатите, народните пратеници чиј мандат е верификуван полагаат усно заклетва, која гласи:

„Свечено изјавувам дека должностите на сојузен народен пратеник ќе ги вршам совесно и пре-

дано, дека ќе се придржувам кон Уставот и законите и дека сите свои сили ќе ги вложувам за наставната изградба на социјализмот, за чувањето на независноста и за цутење на Федеративна Народна Република Југославија“.

По прочитаната заклетва пратениците го потпишуваат нејзиниот текст во одделен протокол.

Член 10

Народниот пратеник што не присуствувал на седницата на која пратениците положиле заклетва, ќе положи заклетва на една од следните седници пред да се премине на дневниот ред.

Член 11

По полагањето на заклетвата на народните пратеници претседателот на Верификациониот одбор става на дневен ред избирање претседател, потпретседател и записничари на Соборот на производителите.

Член 12

По избирањето на претседателот, потпретседателот и записничарите новоизбраниот претседател го заклучува вториот претходен состанок и ја отвора првата редовна седница, ставајќи го дневен ред одлучување на Домот да му се предложи на Сојузниот собор одржување заедничка седница за ради избирање претседател, потпретседатели и секретар на Сојузната народна скупштина, Претседател на Републиката и членови на Сојузниот извршен совет.

III.

ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАПИСНИЧАРИ

Член 13

Соборот на производителите има претседател, еден потпретседател и тројца записничари.

Претседателот, потпретседателот и записничарите се избираат од редот на членовите на Домот за една година.

Член 14

Претседателот го претставува Домот.

Претседателот ги закажува, отвора и ги заклучува седниците на Домот, ја раководи работата на седниците, се грижи за примена на правилникот за работа и за извршување на одлуките на Домот, и ги врши другите права и должности предвидени со овој правилник за работа.

Член 15

Ако е претседателот спречен го заменува во сите негови права и должности потпретседателот.

Претседателот на Домот односно потпретседателот, кога претседава, не може да учествува во претресот нити да гласа.

Член 16

Записничарот води записник на седницата, чита предлози и други акти, врши прозивка на пратениците, и ги врши другите права и должности предвидени со овој правилник за работа.

Записничарите ги вршат должностите наизменично.

Член 17

Предлог за избирање претседател, потпретседател и записничари, како и предлог за нивното разрешување можат да поднесат десет пратеници.

Прво се избира претседателот, потоа потпретседателот и најпосле секој записничар. Избраниот претседател го раководи избирањето на потпретседателот и на записничарите.

IV.

СЕДНИЦИ НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

1. Свикување и јавност на седницата

Член 18

Кога Домот ги заклучил седниците и за извесно време ја прекинал работата, новата седница ја свикува претседателот на Сојузната народна скупштина.

Претседателот на Скупштината е должен да ја свика седницата врз основа на самата одлука од Домот, или по предлог од претседателот на Домот, од еден од постојаните одбори, од петина членови на Домот или од Сојузниот извршен совет, како и во други случаи кога е тоа определено со овој правилник за работа.

Ако претседателот на Скупштината не го свика Домот кога бил должен за тоа, Домот ќе се состане по покана од претседателот на Домот, од дваесет пратеници односно од Сојузниот извршен совет.

Член 19

Во текот на работата на Домот седниците ги закажува претседателот на Домот со писмена покана или усно. Претседателот писмено ќе закаже седница кога денот и часот на наредната седница не е определен.

И кога седницата ја закажува усно, претседателот ќе го објави на огласна табла во просториите на Домот денот и часот на закажаната седница.

Член 20

Седниците на Домот се јавни.

Домот може по предлог од Сојузниот извршен совет или од дваесет пратеници да одлучи седницата да се одржи или за поодделни прашања да се расправува без присуство на јавноста. За ваков предлог одлуката се донесува без претрес.

Член 21

Ако Домот одлучил да се расправува за поодделни прашања без присуство на јавноста за тие прашања ќе се расправува без присуство на јавноста и во одборите.

Работата на таква седница се смета како државна тајна и не смее да се објавува.

Домот може да одлучи да се објави кус извештај за работата на седницата или одлуката донесена на седницата.

2. Почеток на седницата и утврдување на дневниот ред

Член 22

Откога претседателот ќе ја отвори седницата, еден од записничарите ќе го прочита записникот од претходната седница.

Секој член на Домот има право да стави забелешки на записникот.

Ако записничарот ја прифати забелешката ќе се внесе во записникот, а ако записничарот не ја прифати забелешката Домот одлучува без претрес за основаноста на забелешката.

Усвоениот записник го потпишуваат претседателот на Домот и записничарот.

Член 23

Пред да се премине на дневниот ред претседателот дава куси соопшенија во врска со работата на Домот (отсуства, извршување одлуките на Домот и сл.), известува за пратеничките прашања упатени до Сојузниот извршен совет и за пристигнатите претставки и жалби и одговара на куси прашања од членовите на Домот што му се упатени.

Потоа претседателот го известува Домот за примените предмети, како што се предлози на закони и други акти, извештаи на одборите и комисиите, извештаи и одговори од Сојузниот извршен совет.

Член 24

Откога ги решил претходните прашања и се запознал со примените предмети, Домот го утврдува дневниот ред.

Дневниот ред се утврдува на почетокот на седницата или на крајот на седницата за наредната седница. Во текот на седницата може да се измени утврдениот дневен ред.

Ако дневниот ред е утврден на крајот на седницата, тој ќе се објави на определено место во просториите на Домот, со назначување кога ќе се одржи наредната седница.

Член 25

Прашањата по кои не можел претресот да се доврши во тек на една седница ќе се стават на дневен ред на идната седница.

Ако прашањата ставени на дневниот ред не можеле да бидат решени затоа што не бил присутен доволен број пратеници, претседателот ќе објави дека како дневен ред на следната седница ќе важи порано утврдениот дневен ред со додаток на оние точки што по правилникот за работа треба да се стават на дневен ред или за кои Домот порано решил да се стават на дневен ред тој ден.

Член 26

Дневниот ред го утврдува Домот по предлог од претседателот.

Предлогот за ставање поодделни прашања на дневен ред имаат право да подадат секој народен пратеник, одборите и комисиите на Домот и на Скупштината, како и Сојузниот извршен совет.

Предлогот за ставање поодделни прашања на дневен ред се поднесува пред седницата, но, по пристанок од Домот, ваков предлог може да се поднесе и на самата седница.

Предлозите се поднесуваат писмено, а на самата седница усно.

Претседателот е должен да им стави на располагање на пратениците список на сите предмети што се предложени за дневен ред пред седницата. Во списокот предметите се цитираат по оној ред по кој се испратени до Домот.

Член 27

Во предлогот на дневниот ред претседателот на Домот ќе внесе по предлог од народен пратеник, поднесување извештај од народниот пратеник за неговите забелешки при вршењето правата и должностите во изборната единица, како и извештај за предлозите и мислењата на народниот одбор во кој пратеникот ги врши правата на народен одборник.

Домот може да определи одделна седница за поднесување овие извештаи.

Член 28

За дневниот ред се решава без претрес, но ако се бара итно да се расправи поодделно прашање или се предлага измена на веќе утврдениот дневен ред, претседателот може да определи да се отвори претрес за потребата од итноста односно за предлогот за измена на дневниот ред.

3. Говори на пратениците

Член 29

На седницата на Домот има право да говори секој член на Домот.

Домот може да одлучи на седницата да се слуша државен секретар, потсекретар или друг државен службеник или претседателот на Сојузниот врховен суд.

На седница на Домот може да одржи говор странски државник како гостин.

Член 30

Секој народен пратеник има право да говори на јазикот на народот на кој што му припаѓа.

Говорите одржани на јазикот на припадниците на националните малцинства се преведуваат.

Член 31

Никој не може да говори на седницата пред да барал и да добил збор од претседателот.

Пријавите за збор се подаваат штом ќе се отвори претресот и можат да се поднесуваат се до завршетокот на претресот. Претседателот дава збор по редот на пријавувањето. Пријавата може да биде писмена или усна.

Пријавениот говорник има право својот ред да му го отстапи на друг пријавен говорник.

Член 32

На пратеник што сака да говори за повреда на правилникот за работа или за повреда на утврдениот дневен ред му се дава збор штом ќе го побара. Неговиот говор не може да трае повеќе од пет минути.

Претседателот е должен да даде објаснение во поглед на повредата на правилникот за работа односно во поглед на утврдениот дневен ред. Ако пратеникот не биде задоволен со даденото објаснение, претседателот го поканува Домот да го реши ова прашање без претрес.

Член 33

Ако пратеникот побара збор за да исправи навод што е погрешно изложен и што дал повод за недоразбирање или што предизвикал потреба од лично објаснение, претседателот ќе му даде збор штом ќе го заврши својот говор говорникот што ја предизвикал исправката.

Пријавениот говорник мора да се ограничи на исправката односно на личното објаснение, а неговиот говор не може да трае повеќе од пет минути.

Претседателот може да не му дозволи на пријавениот говорник да прави исправка односно да говори заради лично објаснение ако смета дека говорникот не е предизвикал. Ако говорникот не се сложи, за тоа прашање одлучува Домот без претрес.

Член 34

Говорникот може да говори само за прашањата што се на дневен ред на седницата.

Ако говорникот се оддалечи од дневниот ред, претседателот ќе го повика да се придржува кон дневниот ред. Ако говорникот и по втора покана не се придржува кон дневниот ред, претседателот ќе му изрече одземање збор согласно одредбите од овој правилник за работа.

Член 35

Домот може да одлучи по предлог од десет пратеници говорникот да може по истиот предмет да говори само еднаш, како и да го определи траењето на говорот.

Подносителот на предлогот, претставникот на Сојузниот извршен совет и одборскиот извешател можат за истиот предмет да говорат повеќе пати и прекурел.

Член 36

Говорникот може да го прекине или опомене на ред само претседателот на Домот, кој е должен да ја обезбеди слободата на говорот.

4. Донесување одлуки и заклучување седница

Член 37

За полноважно решавање потребно е на седницата да присуствуваат повеќе од половина од вкупниот број членови на Домот.

Ако претседателот забележи дека на седницата не присуствува доволен број членови, ќе нареди прозивка или избројување.

Прозивка и избројување ќе се изврши и тогаш ако го предложи тоа еден пратеник поддржан од девет пратеници.

Кога ќе се отвори прашање дали на седницата присуствува доволен број пратеници, присутните пратеници се должни да останат во салата додека не ќе се изврши прозивката односно избројувањето.

Бројот на присутните пратеници го утврдува претседателот.

Член 38

Полновластни одлуки се донесуваат со мнозинство дадени гласови, освен ако со овој правилник за работа не е определено поинаку.

Ако бројот на пратениците што се воздржале од гласањето е поголем од вкупниот број на оние што го дале гласот „за“ или „против“, предлогот што бил предмет на гласањето е одбивен, а ако е во прашање гласање за избирање се врши повторно избирање.

Член 39

Ако во избирањето учествувале двајца или повеќе кандидати избран е оној од нив што добил најголем број гласови.

Кога е предложена само една кандидатска листа, избрани се сите кандидати од таа листа ако листата добила мнозинство гласови.

Кога се предложени две или повеќе кандидатски листи, избрани се по ред кандидатите од тие листи сразмерно бројот на гласовите што го добила секоја листа.

Ако предложената кандидатска листа односно предложениот кандидат не добиле мнозинство од дадените гласови, или ако двајца или повеќе кандидати односно две или повеќе кандидатски листи добиле еднаков број гласови, или ако бројот на воздржаните гласови е поголем од вкупниот број на гласовите дадени „за“ или „против“ се врши повторно избирање. Во повторното избирање имаат право да учествуваат и нови кандидатски листи односно нови кандидати ако бидат дополнително предложени. Подносителите на поранешните предлози можат да се откажат од кандидатската листа, односно од кандидатурата.

Член 40

Пред да се донесат одлуките на Домот на седници тие претходно се претресуваат освен во случаи кога со овој правилник за работа е определено одлуката да се донесува без претрес.

Член 41

На седница на Домот се одлучува за прифаќањето или одбивањето на предлогот.

Домот може да одлучи пред, во текот или по претресувањето поодделно прашање да се симне од дневниот ред воопшто или заради испраќање до одбор или комисија на натамошно проучување.

Член 42

Подносителот на предлогот може да го повлече предлогот во текот на претресот се додека не се стави на гласање.

Член 43

Претресот на поодделни прашања кои не бараат да се донесат одлуки или за кои Домот не сака да донесе одлука се довршува со прост премин на дневниот ред. Предлог за прост премин на дневниот ред може да даде претседателот или секој пратеник поддржан од други четири пратеници. Преминот на дневниот ред може да биде и образложен.

Член 44

Кога Домот врши избирање, избирањето почнува со предлагање кандидати односно кандидатски листи.

Предлозите на кандидатури односно кандидатски листи се поднесуваат писмено и ги опфаќаат, покрај имињата на кандидатите, и потписите на предлагачите.

Кога ќе се заврши предлагањето, претседателот соопштува кои предлози на кандидатури односно кандидатски листи се поднесени, ги објавува почетокот на гласањето и ги става предлозите на гласање по редот по кој се поднесени.

Пред гласањето подносителите на предлогот имаат право да го повлечат својот предлог.

Откога ќе објави претседателот дека се пристапува кон гласањето, никој не може да добие збор освен ако сака да говори за повредите на правил-

никот за работа кои се однесуваат до избирањето што се врши.

Член 45

Домот донесува акти во форма на закони, декларации, резолуции, препораки или одлуки.

За формата на актот одлучува Домот со обзир на природата на предлогот што е ставен на дневен ред без обзир во која форма бил предложен актот.

Член 46

Претресот за еден предлог го заклучува претседателот откако ќе утврди дека е исцрпена листата на пријавените говорници.

По заклучениот претрес се преминува кон гласање.

Претседателот ќе определи да се пристапи кон гласањето за предлогот и во случај да не се водел претресот бидејќи немало пријавени говорници, а не е ни барано предлогот да се упати до одбор или комисија ниту е поднесен предлог за прост премин на дневниот ред.

Претседателот може да му предложи на Домот да се заклучи претресот и да се премине на гласање и кога не е исцрпена листата на пријавените говорници, ако смета дека прашањето на дневниот ред е доволно претресено. За тој предлог Домот одлучува без претрес.

Предлог да се заклучи претресот и да се премине на гласање може да поднесе и секој народен пратеник. Претседателот таквиот предлог го става веднаш на гласање.

Член 47

Секоја седница на Домот ја заклучува претседателот определувајќи го денот и часот на идната седница или соопштувајќи дека ќе ја закаже писмено.

Член 48

Кога е исцрпен дневниот ред, Домот донесува, по предлог од претседателот одлука за прекин на работата за извесно време и за заклучување седниците за тоа време.

5. Гласање

Член 49

Пратеникот гласа лично и јавно.

Домот може, по предлог од еден пратеник, да одлучи изборот како и разрешувањето да се врши со тајно гласање.

Пратеникот има право да го образложи пред гласањето својот глас. Говорот не може да трае повеќе од пет минути.

Член 50

Пратениците гласаат на тој начин што се изјаснуваат „за“ или „против“ предлогот, или се воздржуваат од гласање, доколку за тајното гласање не е определено поинаку со овој правилник за работа.

Член 51

Се гласа со дигање рака или поименично.

Член 52

При гласањето со дигање рака претседателот најпрво ги повикува да дигнат рака пратениците што гласаат „за“, потоа оние што гласаат „против“ и потом прашува дали има пратеници што се воздржуваат од гласање.

Откога го утврдил бројот на оние што гласале за предлогот и бројот на оние што гласале против предлогот, претседателот прашува дали има пратеници што се воздржале од гласање.

Член 53

Поименично се гласа за предлог за измена на Уставот.

Поименично се гласа и за изборите кога се предложени двајца или повеќе кандидати или две или повеќе кандидатски листи.

Претседателот на Домот може да определи поименично да се гласа и за друг предлог или за поодделен негов дел. Поименично ќе се гласа и ако

го бара тоа еден пратеник поддржан од девет пратеници.

Член 54

Поименично гласање се врши врз основа на прозивка на пратениците, што гласаат со изјаснување „за“ или „против“, или се воздржуваат од гласање.

Прозивката на пратениците ја врши еден од записничарите врз основа на списокот на членовите на Домот.

Кога се предложени двајца или повеќе кандидати или две или повеќе кандидатски листи, пратениците се изјаснуваат за еден од предложените кандидати, односно за една од предложените кандидатски листи со повикување на името на првиот кандидат од листата или на бројот што го носи листата, или се воздржуваат од гласањето.

Кога е прозивката завршена, претседателот прашува дали има некој пратеник што не е прозиван. Ако врз основа на списокот се утврди дека поодделен присутен пратеник не гласал на првата прозивка, тој ќе гласа кога ќе се прозоват пратениците за кои не е забележано во списокот дека гласале.

Член 55

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. На одделна маса пред претседателската маса ќе се стави кутија за гласање.

Кога изборот се врши со тајно гласање, по завршеното предлагање на кандидатите претседателот дава одмор, за кое време сите предлози на кандидатите односно кандидатските листи ќе бидат напечатени.

Член 56

На гласачкото ливче мора да биде означено за кој избор се гласа.

Во гласачкото ливче се внесуваат имињата од предложените кандидати едно под друго по оној ред по кој биле предложени. Секое име е заградено со подебели линии, а покрај името од десната страна се наоѓа празен квадрат.

Ако изборот се врши по кандидатски листи во гласачкото ливче се внесуваат сите предложени кандидатски листи по оној ред како се предложени и за секоја листа имињата на предложените кандидати. Листите се обележуваат на ливчето со реден број. Секоја листа е заградена со подебели линии, а покрај ознаката на листата од десната страна се наоѓа празен квадрат.

Ако изборот на претседателот, потпретседателот и записничарите се врши со тајно гласање, гласањето се врши на истото гласачко ливче, на кое пред името на кандидатот се означува функцијата за која се предлага кандидатот.

Секое гласачко ливче се означува со печатот на Домот.

Секој пратеник добива едно гласачко ливче.

Член 57

Пратеникот што при распределбата на гласачките ливчиња не добил ливче, има право да го добие се до завршетокот на гласањето.

По распределбата на гласачките ливчиња претседателот определува потребно време за пополнување на гласачките ливчиња. По истекот на тоа време претседателот го објавува почетокот на гласањето.

Член 58

Спроведувањето на изборот што се врши со тајно гласање го раководи претседателот, во што му помагат записничарите.

Записничарот определен од претседателот врши поименична прозивка на пратениците врз основа на списокот на сите членови на Домот. Прозваниот пратеник гласа на тој начин што го впушта во една од гласачките кутии двапати пресвиткано гласачкото ливче.

Кога е прозивката завршена, претседателот прашува дали има пратеник што не е прозиван. Ако врз основа на списокот се утврди дека поодделен присутен пратеник не гласал на првата прозивка, тој ќе гласа кога ќе се прозоват пратениците за кои не е забележано во списокот дека гласале.

Член 59

Пратеникот гласа на тој начин што во квадратот покрај името на кандидатот односно покрај кандидатската листа за која гласа запишува знак „X“.

Пратеникот може да гласа само за еден од предложените кандидати односно само за една од предложените кандидатски листи.

Ако е предложен само еден кандидат или една листа, пратеникот, ако гласа против тој кандидат односно листа нема да го запише знакот „X“ во квадратот.

Неважечки се оние гласачки ливчиња на кои знакот „X“ е ставен во квадратите покрај имињата на двајца или повеќе кандидати или покрај ознаката на две или повеќе кандидатски листи, како и оние ливчиња што се пополнети така што да не може со сигурност да се утврди за кој кандидат односно листа гласал пратеникот.

Член 60

По завршеното гласање се врши избројување на гласовите.

Избројувањето на гласовите се врши на тој начин што двајца записничари земаат едно по едно ливче, го одвиткуваат и прегледуваат па важечкото ливче му го додаваат на записничарот што ќе го определи претседателот, а овој бележи за секој кандидат односно кандидатска листа колку гласови добил, а ако во изборот учествува само еден кандидат односно листа и колку гласови имало против. Неважечките ливчиња се одвојуваат настрана. Кога е завршено избројувањето, записничарите ќе ги прегледаат заедно сите ливчиња одвоени како неважечки за да утврдат заедно дали се навистина неважечки.

Ако се јави разлика помеѓу бројот на гласовите дадени по списокот врз основа на кој се гласало и бројот на гласачките ливчиња, резултатот се утврдува врз основа на бројот на предадените гласачки ливчиња.

Член 61

Кога за разрешувањето се одлучува со тајно гласање, на гласачкото ливче под името на избраното лице или членови на телото за чие разрешување се гласа ќе бидат испишани и заградени со подебели линии зборовите „за разрешување“ и „против разрешување“, а покрај зборовите „за разрешување“, како и покрај зборовите „против разрешување“, се наоѓа празен квадрат. Пратеникот гласа за разрешување на тој начин што го запишува знакот „X“ во квадратот покрај зборовите „за разрешување“, а против разрешување гласа на тој начин што го запишува истиот знак во квадратот покрај зборовите „против разрешување“.

Во поглед на начинот на гласањето за разрешување важат соодветните одредби од свој правилник за работа за избирањето.

Член 62

По извршеното гласање претседателот ги утврдува резултатите на гласањето и врз основа на тие резултати објавува дали соодветниот предлог е прифатен, или отфрлен односно кои кандидати се избрани или кои лица се разрешени од должност.

Ако гласањето било поименично или тајно, претседателот ќе објави колку пратеници вкупно гласале, колку гласови добил секој кандидат односно секоја кандидатска листа, и колку имало неважечки ливчиња. Ако бил предложен само еден кандидат односно една кандидатска листа, претседателот објавува и колку гласови имало против.

Кога за разрешување се гласало поименично или тајно, претседателот објавува колку пратеници вкупно гласале, колку гласале за разрешување, колку против и колку имало неважечки ливчиња. Резултатите на гласањето се внесуваат во записник.

6. Одржување ред на седницата

Член 63

Исклучиво право и должност за одржување ред на седницата на Домот му припаѓа на претседателот на Домот.

Член 64

За повреда на редот на седницата можат да им се изречат на народните пратеници дисциплински мерки:

- спомена;
- опомена која се внесува во записник;
- одземање збор, и
- времено отстранување од седниците.

Пратеник може да биде временно отстранет најповеќе од три седници а за повторен случај на потешка повреда на редот најповеќе од пет нови седници.

Опомената, опомената која се внесува во записник и одземањето збор ги изрекува претседателот.

Временото отстранување од седници го изрекува Домот без претрес по предлог од претседателот или од дваесет пратеници.

Пратеникот спрема кој претседателот изрекол дисциплинска мерка не може да бара од Домот да ја укине таа мерка.

Член 65

Опомената ќе му се изрече на пратеник што со својата обноска и говор на седницата го нарушува редот и одредбите на правилникот за работа.

Член 66

Опомената која се внесува во записник ќе му се изрече на пратеник што во својот говор или со својата обноска го повреди редот или одредбите од правилникот за работа, или се служи со изрази кои не се во согласност со достоинството на Домот, а на кој што на истата седница веќе еднаш му е изречена опомена.

Изречената мерка се внесува веднаш во записникот.

Член 67

Одземање збор ќе му се изрече на пратеник што во својот говор го повредил редот на седницата а на истата седница бил веќе двапати опоменат од претседателот или му е изречена опомена која се внесува во записникот.

Член 68

Времено отстранување од седници ќе му се изрече на пратеник што упорно и тешко ги навредува народните пратеници или Скупштината, или за кого се утврди дека не ја чувал тајната за предметите за кои е изгласана тајност, или кој нејќе да го послуша претседателот што му го изрекол одземањето на зборот.

Истата мерка може да му се изрече на пратеник што предизвикува и прави неред спречувајќи ја работата на седницата.

Член 69

Пратеникот спрема кого е изречено отстранување од седници е должен да ја напушти веднаш салата и не може да присуствува на седниците од кои е отстранет.

Ако пратеникот се противи да ја напушти седницата, претседателот може да нареди да се отстрани од салата.

Член 70

Пратеник против кого се предлага временно отстранување од седници има право да добие збор и да ја изнесе својата одбрана. Траењето на говорот не може да биде подолго од десет минути.

Ако повеќе пратеници поради заеднички испршена повреда на редот се предложени за временно отстранување од седниците, само еден од името на сите има право да говори. Неговиот говор не може да трае подолго од петнаесет минути.

Член 71

Изрекувањето на одземање на збор и временото отстранување од седниците се внесува во записникот.

Член 72

Ако претседателот со редовните средства на правилникот за работа не може да го одржи редот на седницата, може да определи кус прекин на седницата.

Член 73

Ако некој од слушателите на галеријата се однесува непристојно или не го почитува редот, претседателот на Домот може да нареди веднаш да се отстрани од галеријата.

Ако на галеријата е потешко повреден редот и мирот, претседателот може да нареди галериите да се испразнат.

Член 74

Сите лица што се наоѓаат во салата по службена работа за време на седницата се под надзор од претседателот и должни се да ги извршуваат неговите налози.

V.

ОДБОРИ И КОМИСИИ

1. Одбори и нивниот состав

Член 75

Соборот на производителите има следни постојани одбори:

- 1) Одбор за народно стопанство,
- 2) Одбор за стопански организации,
- 3) Одбор за прашања на трудот и социјалното осигурување,
- 4) Одбор за буџет,
- 5) Законодавен одбор,
- 6) Мандатно-имунитетен одбор,
- 7) Одбор за претставки и жалби.

Член 76

Со одлука за дополнително на овој правилник за работа Домот може да формира и други постојани одбори.

Со посебна одлука Домот може да формира и временни одбори, и комисии за проучување определено прашање и вршење одделни задачи.

Со одлуката за формирање нов постојан или времен одбор, како и комисија се определуваат составот, делокругот и овластенијата на одборот или на комисијата.

За проучување поодделни прашања и поднесување извештај Домот може да формира одделни комисии од стручњаци или комисии составени од пратеници и други граѓани.

Член 77

Одборот за народно стопанство има 21 член, Одборот за стопански организации и Одборот за прашања на трудот и социјалното осигурување по 15 члена, Законодавниот одбор 11 члена, Одборот за буџет 9 члена, а Мандатно-имунитетниот одбор и Одборот за претставки и жалби по 7 члена.

Член 78

Секој одбор има претседател и секретар, што ги избира од редот на своите членови.

Поодделен одбор може да има и потпретседател. Потпретседателот му помага на претседателот во работата и го заменува кога е тој спречен.

Секретарот води записник за работата на седницата на одборот и врши други работи што ќе ги определи правилникот за работа на одборот.

Предлог за избирање претседател, потпретседател, како и секретар може да поднесе секој член

на одборот. Избирањето се врши со јавно гласање. За избирањето согласно важат одредбите од овој правилник за работа за избирање претседател, потпретседател и записничари на Домот.

2. Избирање и разрешување на одборите

Член 79

Предлог за избирање одбор во целост, како и предлог за избирање или разрешување поодделни негови членови можат да поднесат десет пратеници.

Член 80

Избирањето на одборот во целост се врши врз основа на кандидатски листи.

Избирањето и разрешувањето на поодделни членови на одборот се врши врз основа на поединечни предлози. Ако избирањето на двајца или повеќе членови на одборот се врши со тајно гласање, гласањето се врши со едно гласачко ливче.

Член 81

Секоја кандидатска листа мора да содржи онолку кандидати колку членови се избираат во одборот.

Член 82

Претседателот на Скупштината и претседателот на Домот не можат да бидат избирани за членови на одборите.

Еден народен пратеник може да биде член најповеќе на два постојани одбори на Домот.

Член 83

Кога се предложени две или повеќе кандидатски листи, резултатот на изборот се утврдува на тој начин што бројот на гласовите кои ги добила секоја листа се дели со 1, 2, 3 итн. и најпосле со бројот што му одговара на бројот на членовите што се избираат во одборот. Од броевите (количностите) добивени со вакво делење се зема онолку најголеми колку што се избираат членови на одборот. Од секоја листа се избрани онолку кандидати колку има најголеми броеви врз основа на кои се доделуваат мандатите. Ако две или повеќе кандидатски листи имаат еднакви броеви врз основа на кои се доделува последниот мандат, мандатот ќе го добие кандидатот од листата која има најголем број гласови.

3. Делокруг и овластенија на постојаните одбори

Член 84

Одборот за народно стопанство:

ги претресува и приготвува предлозите на сите сојузни закони од областа на народното стопанство и на финансискиот систем, освен оние што спаѓаат во делокруг на Одборот за стопански организации и Одборот за прашања на трудот и социјалното осигурување;¹⁾

го претресува предлогот на сојузниот општествен план и завршниот биланс за неговото извршување;

ги претресува прашањата на стопанскиот систем и планскиот развиток на народното стопанство како целост, како и другите прашања на стопанската политика во рамките на правата на федерацијата.

ги претресува во рамките на правата на федерацијата прашањата во врска со вршењето на стопански работи од страна на народните одбори и стопанските управни органи, како и прашањата во врска со вршењето на стопанските дејности на самоуправните установи;

¹⁾ Спрема чл. 34 точ. 3—4 од Уставниот закон тука спаѓаат: а) исклучиво законодавство: за парите, кредитниот систем, банките и финансиското послување, за социјалното осигурување, имотен законик; за патентите, жиговите, урнеците и моделите; за установување општествени придонеси и даноците; за царините; за девизите; за меницата, чекот и други начини за плаќање; за осигурувањето; б) основно законодавство: за планското управување со народното стопанство; за стопанските организации; за сообраќајот и врските; за буџетите; за општествениот придонес, даноците и други давачки; за искористувањето на природните богатства и сили; за трудот.

ги претресува прашањата во врска со примена на сојузниот општествен план, сојузните стопански закони и законите за стопанскиот систем.

Член 85

Одборот за стопански организации:

ги претресува и приготвува предлозите на сојузните закони за организацијата и правата и за обврските на стопанските организации, за здружувањето на тие организации и за самоуправањето на производителите во стопанството;

ги претресува прашањата во врска со вршењето на дејноста на стопанските организации;

ги проучува и приготвува предлозите на преработки и одлуки за работа на стопанските организации;

ја следи примената на законите во чие донесување учествува и ги претресува прашањата во врска со примената на тие закони и со состојбата во стопанските организации врз основа на извештаите од членовите на одборот или членовите на Домот.

Член 86

Одборот за прашања на трудот и социјалното осигурување:

ги претресува и проучува предлозите на сојузните закони од областа на трудот и социјалното осигурување;

ги претресува начелата на управувањето со установите на социјалното осигурување;

ги претресува во рамките на правата на федерацијата прашањата во врска со работата на установите на социјалното осигурување како и со работата на народните одбори и органи на државната управа во работите од областа на трудот и социјалното осигурување; дава мислења за предлозите на претметките на расходите и приходите на самоуправните установи од областа на трудот што се финансираат или дотираат од сојузниот буџет, односно дава мислење за обемот и употребата на финансиските средства за заштита на трудот и социјалното осигурување;

ја следи примената на сојузните закони во областа на заштитата на трудот и социјалното осигурување.

Член 87

Одборот за буџет:

го претресува предлогот на сојузниот буџет и на сојузната завршна сметка;

дава со своја резолуција согласност на одредбите на сите законски предлози што повлекуваат парични издатоци што не се предвидени со буџетот, како и на паричните издатоци во предлозите на решенијата за претставки и жалби што ги приготвува Одборот за претставки и жалби на Домот, и ги определува изворите од кои ќе се покријат тие издатоци;

дава со резолуција согласност на прописите од Сојузниот извршен совет за оснивање сојузни органи на управата и за организациони измени во сојузната управа, ако тие прописи повлекуваат издатоци кои ќе се предвидени со буџетот, и ги определува изворите од кои ќе се покријат тие издатоци;

ги претресува во рамките на правата на федерацијата прашањата во врска со работата на финансиските управни органи, ги проучува и претресува прашањата во врска со трошењето на јавните финансиски средства;

ги претресува прашањата во врска со извршувањето на сојузниот буџет и со примената на финансиските закони.

Член 88

Законодавниот одбор:

ги претресува од законодавно-правното гледиште предлозите на сите закони освен предлозите на законите за сојузниот општествен план, за сојузниот буџет, за завршниот биланс, за

извршувањето на општествениот план и за сојузната завршна сметка, и ја утврдува законската форма на текстот кога е тоа потребно;

има право да подава предлози за измена на законскиот предлог во суштина;

ги проучува прашањата за натамошна изградба на правниот систем и согласувањето на законите што постојат;

ги следи прашањата на процедурата на Домот и на заедничките седници на домовите, составува и ги претресува предлозите за измена и дополнување на правилникот за работа на Домот и на Сојузната народна скупштина.

Законодавниот одбор ќе го проучи прашањето за согласување сојузните закони што постојат во ние донесување учествува спрема Уставот и Соборот на производителите со Уставниот закон и ќе му поднесе извештај на Домот за начинот и постапката за пречистување на сојузното законодавство.

Член 89

Мандатно-имунитетниот одбор:

ги претресува сите случаи во врска со имунитетните права;

му поднесува на Домот извештај за случаи на престанок на мандатот и распишување дополнителни избори;

дава во согласност со претседателот на Скупштината одобрение за лишение од слобода и за започнување односно продолжување кривична постапка против член на Домот, во случај кога Домот не е собран, со обврска својата одлука да му ја поднесе на Домот на првата негова наредна седница заради донесување конечна одлука на Домот;

ги претресува приговорите што поодделни државни органи, установи и организации му ги упатуваат на Домот, според членот 18 ст. 3 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, и му поднесува на Домот извештај и свои предлози.

Член 90

Одборот за претставки и жалби:

ги проучува и претресува претставките и жалбите што ги упатуваат до Скупштината граѓаните, организациите и установите а се однесуваат до работата на стопанските организации или до прашањата на работните односи и на социјалното осигурување на работниците и службениците во стопанските организации;

постапува по претставките и жалбите согласно одредбите од свој правилник за работа за постапката при решавањето на жалбите и претставките

Член 91

Постојаните одбори во вршењето на работите од својот делокруг донесуваат резолуции како и препораки за работата на стопанските организации, државните органи и самоуправниите установи во областа на стопанството, трудот и социјалното осигурување. По овие прашања тие можат да даваат и мислења по своја иницијатива или по барање од друг одбор или од стопански организации.

Постојаните одбори во рамките на својот делокруг приготвуваат и ги претресуваат одредбите од предлозите за донесување декларации, резолуции, препораки и одлуки и за тоа му поднесуваат извештај на Домот.

Покрај резолуциите што се упатуваат до друг одбор или како предлог до Домот одборите можат да донесуваат и резолуции во кои јавно заземаат став по определени прашања од својот делокруг.

Покрај предлозите на препораките што му ги испраќаат на Домот одборите можат во рамките на послушањето од својот делокруг да донесуваат препораки со кои јавно го изразуваат советодавното мислење во поглед на работата на народните одбори, органите на државната управа, самоуправниите установи и стопанските организации,

Член 92

Резолуциите и препораките што ги донесуваат одборите мораат да бидат во согласност со законите и со други одлуки на Сојузната народна скупштина.

Ако резолуцијата или препораката се однесува до прашања што спаѓаат и во делокруг на соодветниот одбор од Сојузниот одбор, резолуцијата и препораката се донесени кога ќе ги усвојат во истиот текст одборите на обата дома.

Член 93

Одборот е должен, пред да го заклучи претресот за поодделен предлог на закон или на друга одлука што ги донесува Домот, да побара мислење од другиот одбор на Домот ако определените прашања од тој предлог спаѓаат во делокруг и на тој одбор. Овој одбор има право да бара такви прашања да му се испратат на мислење.

Член 94

Ако одборите не се сложат за тоа во чиј делокруг спаѓа приготвувањето и претресувањето на поодделен предлог на закон или на друг акт на Домот, односно поодделни прашања од таков предлог, ќе побара мислење од претседателот на Сојузната народна скупштина.

Претседателот на Сојузната народна скупштина со толкувањето на правилникот за работа го определува делокругот на соодветниот одбор за приготвување и претресување поодделен предлог односно за давање мислење по определено прашање од предлогот.

Мислењето од претседателот на Скупштината, што ќе го одсоби Домот, станува задолжително правило на скупштинската постапка. Одборот што не е задоволен со мислењето од претседателот на Скупштината може да бара одлука од Домот односно од Скупштината.

Член 95

Одборите можат да вршат анкети и сослушувања во рамките на работите од својот делокруг или заради исполнување задачите што им се доверени.

Во рамките на преземената анкета сите државни органи, самоуправни установи и стопански организации се должни да му поднесат на одборот потребни податоци, списи и документи.

Со цел за анкета или извршување други свои работи одборите можат да повикуваат граѓани и да бараат од нив известувања, мислења и одговори, во рамките на правата и слободите на граѓаните загарантирани со Уставот и со закон.

Член 96

Претседателот и секретарот на одборите се должни резолуциите и препораките што ќе ги донесат одборите на Домот да ги објавуваат во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Одборите ги испраќаат сите акти на објавување преку претседателот на Сојузната народна скупштина.

Член 97

Домот може да побара од одборот да му поднесе извештај за својата работа.

Домот може да му упати барање на одборот да прусчи и приготви поодделни предлози на закони или на други акти, како и барање соодветната задача да ја изврши во определено време.

Член 98

Одборите се должни да му поднесат на Домот извештај за резолуцијата и препораката што ја донеле, како и за анкетата што ја извршиле.

Домот може да ги одобри овие извештаи без претресување, а може, по предлог од пет пратеници, и да отвори претрес за нив.

Врз основа на претресот Домот може да донесе конечна одлука за актите и мерките што ги донел одборот.

Член 99

Домот може да одлучи претрес на поодделен законски предлог или прашање, што отпочнал во одборот, да се продолжи на седница на Домот или претресот да се изврши и во целост на седница на Домот.

4. Седници на одборите и права на членовите на одборите и членовите на Домот

Член 100

Постојаните одбори работат постојано и одржуваат седници и кога Домот не е собран.

Член 101

Седниците на одборите ги закажува претседателот.

Претседателот на одборот е должен да закаже седница кога ќе го предложи тоа три члена од одборот, претседателот на Сојузната народна скупштина или претседателот на Домот.

Член 102

Одборот може полноважно да решава ако на седницата присуствуваат две третини од неговите членови.

Одборот решава со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 103

Седниците на одборите се јавни.

Одборот може да одлучи поодделни седници да се одржат без присуство на јавноста.

Седниците на Мандатно-имунитетниот одбор и на Одборот за претставки и жалби не се јавни.

Член 104

Член на одбор има право да предлага да се стави на дневен ред на одборот секое прашање што спаѓа во делокруг на одборот, да поднесува предлози на акти што ги претресува одборот и да учествува во претресувањето и гласањето во одборот.

Член на одбор е должен да присуствува на седници и да ги врши должностите што ќе му ги довери одборот.

За повреда на редот на седниците на одборот, како и за неисполнување должноста во одборот претседателот може на член на одборот да му изрече усна опомена и писмена опомена која се внесува во записникот.

На членот на одборот што ќе го повреди достоинството на Скупштината или озбиљно го нарушува редот на седницата одборот може да изрече дисциплинска мерка отстранување од таа седница. Против одлуката од одборот пратеникот може да му се жали на Домот.

Член 105

Членовите на одборот што издвоиле мислење имаат право да поднесат одделен извештај до Домот, а и одборот може по нивно барање да го внесе нивното одвоено мислење во својот извештај.

Член 106

Секој член на Домот има право да присуствува на седници на секој постојан одбор и да говори за прашањето што е на дневен ред.

Секој член на Домот има право да предлага да се стави на дневен ред на одборот кое и да е прашање од делокругот на одборот што се однесува до примена на закон, до работата на државните органи, самоуправните установи и стопанските организации или до други предмети од општ интерес или од интерес за изборната единица во која е избран. Одборот одлучува дали таквото прашање ќе се стави на дневен ред.

Член на Домот може да предложи за овие прашања одборот да донесе резолуција или препорака или одборот да му поднесе предлог на Домот за донесување резолуција или препорака.

Член 107

Членот на Домот е должен по барање од одборот да поднесе извештај за определено прашање кое се однесува до состојбата во околицата или градот во кој е избран.

Одборот ќе го стави на дневен ред извештајот што пратеникот е должен по закон да го поднесе за забележувањата до кои дошол во вршењето на своите права и должности во изборната околица.

5. Заеднички седници на одборите на Соборот на производителите и заеднички седници на соодветните одбори на обата дома

Член 108

Два или повеќе одбори на Домот можат да одржат заеднички седници кога на нивниот дневен ред се наоѓаат прашања што спаѓаат во делокруг на секој од тие одбори, како и заради сослушување извештај или образложение од претставникот на Сојузниот извршен совет.

На заедничка седница може да се води само претрес, но не може и да се гласа.

Заеднички седници на одборите можат да свикаат и претседателите на одборите, претседателот на Сојузната народна скупштина и претседателот на Домот.

Член 109

Одборот на Соборот на производителите може да одржи заедничка седница со соодветниот одбор на Сојузниот собор кога на нивниот дневен ред се наоѓаат исти прашања или заради сослушување извештај или образложение од претставникот на Сојузниот извршен совет.

На заедничката седница може да се води само претрес, но не може и да се гласа.

Заедничка седница можат да свикаат претседателите на одборите и претседателот на Сојузната народна скупштина.

Член 110

Секој одбор може да одлучи да му предложи на друг одбор на Домот или на соодветниот одбор на Сојузниот собор да одржат заедничка седница. Во случај на согласност на одборот на кој што му е ставен таков предлог, претседателите се должни да свикаат заедничка седница.

Предлог за одржување заеднички седници на одбори може да даде и Сојузниот извршен совет.

На заедничките седници претседаваат наизменично претседателите на одборите.

Член 111

Секој одбор на Домот може по потреба да формира редакциска комисија заради согласување текстот на законскиот предлог или предлог на друг акт со текстот на другиот одбор.

Предлогот на редакциската комисија го потврдува одборот.

6. Одборите и Сојузниот извршен совет

Член 112

Одборите имаат право да бараат од Сојузниот извршен совет да им одговори писмено, или усно преку свој претставник, на поставените прашања или да ги извести за прашањата од делокругот на одборите.

Одборите можат да го повикаат Сојузниот извршен совет да упати свој претставник или повереник што ќе присуствува на седниците и учествува во претресот на одборите, а Сојузниот извршен совет може и самиот да упатува свои претставници во одборите.

Секој член на Сојузниот извршен совет има право да присуствува на седниците на одборите и да учествува во претресот.

Членовите на Сојузниот извршен совет не можат да учествуваат во одлучувањето на одборите. Претставникот на Сојузниот извршен совет има

право да бара одборот да се изјасни со гласање или да го одложи решавањето за предлогот што го поджел Сојузниот извршен совет.

Ако предлогот не го издвигнал Сојузниот извршен совет, неговите претставници може да бара да се одложи решавањето, но за тоа одлучува одборот.

Сојузниот извршен совет има право да бира од одборот да го извести за дневниот ред на закажаната седница.

Член 113

Сојузниот извршен совет има право да бара од одборот во дневниот ред на седницата што го приготвува да внесе поодделни прашања од делокругот на одборот.

Претставникот од Сојузниот извршен совет може да предложи, пред да почне седницата на одборот, дневниот ред да се дополни со поодделни прашања што ќе ги предложи тој. Но одборот и во тој случај одлучува за дневниот ред.

Сојузниот извршен совет може да бара од претседателот на одборот да го свика одборот во седница заради претресување определено прашање за кое треба Сојузниот извршен совет да го изнесе својот став.

Ако претседателот на одборот не ја свика седницата, Сојузниот извршен совет може да бара од претседателот на Сојузната народна скупштина да ја свика седницата на одборот.

При претресот на овие прашања претставникот од Сојузниот извршен совет може да предложи одборот да донесе резолуција или препорака.

Член 114

Одборите имаат право да бараат од државните секретари, потсекретари и други службеници на сојузната управа да присуствуваат на седниците на одборите и да даваат одговори на поставените прашања или да им дадат известувања и објасненија за прашањата што се на дневен ред на седницата на одборот.

Одборите можат да бараат и писмени одговори и известувања од државните секретари, потсекретари и од други службеници.

Член 115

Кога бараат усни одговори или усно давање известувања и објасненија од претставник или повереник на Сојузниот извршен совет, од државни секретари и службеници, одборите се должни да ги известат на време за содржината на прашањата по кои се бара одговор, известување или објаснение.

Член 116

Сојузниот извршен совет може да упати во одборот поодделни стручњаци како свои повереници.

Повереникот му дава на одборот известувања и објасненија и има право да дебне збор кога ќе го бара.

Повереникот може да предложи одборот да одложи решение на поодделно прашање за определено време.

Сојузниот извршен совет може да определи постојани повереници во Законодавниот одбор.

Член 117

Секој одбор, во рамките на својот делокруг, има право да бара стручна помош од Секретаријатот за законодавство и организација и од други стручни служби на Сојузниот извршен совет, како и тоа секретарот на Сојузниот извршен совет да му стави на располагање стручни службеници од тој Совет или од сојузната управа.

7. Пододбори и комисии на стручњаци

Член 118

Одборите можат да формираат пододбори од редот на своите членови.

Пододборите проучуваат поодделни прашања од делокругот на одборот и составуваат нацрти и за тоа му поднесуваат извештај на одборот.

Пододборите не можат да донесуваат резолуции и препораки и не можат место одборот да претресуваат предлози на закони и други акти што се испраќаат до Домот.

Пододборите можат да вршат поодделни дејствија во рамките на анкета и советување.

Пододборите се осниваат со правилникот за работа или со посебна одлука од одборот.

Член 119

Одборите можат да формираат и комисија од стручњаци на која и доверуваат да подготви нацрти на закони или на други акти. Членови на оваа комисија можат да бидат и членовите на одборите.

VI.

ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЗАКОНИ И ДРУГИ АКТИ

1. Поднесување законски предлози

Член 120

Секој член на Домот и секој одбор можат да му поднесуваат на Домот законски предлози. Член на Домот може и усно на седница на Домот да предложи донесување нов закон или измена и дополнување на закон што постои.

Сојузниот извршен совет може да му поднесува на Домот законски предлози или да му предложи да приготви и состави предлог на поодделен закон.

Членовите на Соборот на производителите имаат право преку својот Дом или преку претседателот на Скупштината да му предлагаат на Сојузниот собор измени во законските предлози за кои решава Сојузниот собор сам, како и да поднесуваат предлози за измена на важечките закони што ги донел Сојузниот собор сам.

Ако се согласи со предлогот од пратениците или од Сојузниот извршен совет да приготви и состави предлог на поодделен закон, Домот на истата седница определува на кој одбор ќе му го довери проучувањето и составувањето на законскиот предлог.

Член 121

Законските предлози што не ќе се предложат на седница на Домот се испраќаат до претседателот на Сојузната народна скупштина, и тоа по правило писмено и во форма во која се донесува законот.

Сите законски предлози мораат да бидат образложени, а по потреба кон предлогот треба да биде приложен и материјалот врз основа на кој е составен предлогот.

Член 122

Претседателот на Сојузната народна скупштина го упатува преку претседателот на Домот секој примен законски предлог до оној одбор во чиј делокруг спаѓа предлогот.

Член 123

Законскиот предлог што му е поднесен на Домот мора да се испрати до сите членови на Домот пред да почне неговите претрес во одборот.

За законскиот предлог што го приготвува сам одборот ќе ги извести сите членови на Домот преку претседателот на Домот.

2. Работа во одбор

Член 124

Одборот го претресува поднесениот законски предлог или тој сам составува и го претресува законскиот предлог.

Начинот на работата на составување законски предлог се определува со правилникот за работа на одборот согласно одредбите од овој правилник за работа.

Член 125

Поднесениот законски предлог може да се стави на дневен ред на седницата на одборот само ако е упатен навремено до членовите на одборот, а најдоцна три дена пред седницата.

По исклучок, законскиот предлог може да биде ставен на дневен ред на седницата на одборот и кога на членовите на одборот им е упатен на по-

малу од три дена пред седницата, ако Сојузниот извршен совет го поднел со образложен предлог да се стави веднаш на дневен ред или ако Домот донесе заклучок за неговата итност и како итен го упати до одборот на претрес. Во овие случаи законскиот предлог мора да биде упатен до членовите на одборот на денот спроти седницата, доколку Домот не донесе одлука предлогот да се претресува во одборот истиот ден кога е упатен до членовите на одборот.

Ако Сојузниот извршен совет поднел образложено барање неговиот законски предлог да се стави веднаш на дневен ред или ако Домот, по предлог од пратеникот, заклучил дека законскиот предлог, што го поднел пратеникот, да се стави веднаш на дневен ред, одборот ќе ги стави таквите законски предлози на дневен ред пред сите други прашања.

Член 126

На почетокот на претресот подносителот на законскиот предлог може да даде образложение на предлогот.

Образложението на законскиот предлог кое го поднел Сојузниот извршен совет може да го даде пратеникот на Сојузниот извршен совет.

Ако законскиот предлог го поднеле повеќе пратеници, образложението може да даде еден од нив.

Член 127

За законскиот предлог се претресува најпрво начелно. Во текот на ова расправување пратениците го изнесуваат своето начелно мислење за предлогот, а подносителот на предлогот или неговиот повереник даваат потребни одговори и објасненија по повод начелните прашања што му ги упатуваат народните пратеници.

Ќе се гласа во начело за законскиот предлог само ако го одлучи тоа одборот.

Ако законскиот предлог не се усвои во начело, нема да се премине на расправување во поединости. Одборот поднесува за тоа извештај до Домот на првата наредна седница на Домот, доколку Домот не ќе определи поинаку.

Член 128

По завршениот претрес во начело се преминува на претрес во поединости.

Претрес се врши на тој начин што се расправува за секој поодделен член на законскиот предлог ако предлогот е поднесен или утврден во форма на закон.

Во текот на поединечниот претрес во одборот се чита секој предложен член од законскиот предлог.

Член 129

Во текот на претресот подносителот на предлогот и членовите на Домот можат да поднесуваат писмено формулирани амандмани се додека предлогот не ќе биде изгласан во целост, а усно можат да предлагаат амандмани само додека се претресува во поединости.

За амандманите се расправува со членот до кој се однесуваат. Ако има два или повеќе амандмани на ист член на законскиот предлог, најпрво се гласа за оној од нив што суштински најмногу се оддалечува од законскиот предлог, и натаму по ист ред. Подносителот на законскиот предлог е должен да се изјасни за секој пратенички амандман.

Амандманот што ќе го поднесе подносителот на законскиот предлог, како и амандманот со кој ќе се согласи тој се смета како составен дел од предлогот.

Подносителот на амандманот може да се откаже од него додека не ќе се изгласа.

Член 130

Подносителот на законскиот предлог може да се откаже од предлогот додека не ќе се пристапи кон гласањето во целост.

Ако таков предлог поднел Сојузниот извршен совет, одборот ќе го симне предлогот од дневен ред и за тоа ќе го извести Домот.

Ако предлогот го поднел пратеник, одборот може да одлучи да го преземе предлогот како свој.

Член 131

Во текот на поединечниот претрес се гласа за секој член на законскиот предлог.

При претресот на буџетот во поединости се гласа по раздели.

За предложените амандмани се гласа пред да се гласа за самиот член на законскиот предлог до кој се однесува.

Кога претресот во поединости е завршен, се гласа за законскиот предлог во целост.

Член 132

По извршеното гласање за законскиот предлог во целост одборот определува свој извештел за да му поднесе извештај на Домот. Членовите на одборот што го издвоиле мислењето можат да му поднесат одделен извештај на Домот преку својот извештел, а и одборот може по нивно барање да го внесе нивното одвоено мислење во својот извештај.

Член 133

На Законодавниот одбор му се испраќаат задолжително сите законски предлози што се претресени во надлежниот одбор а пред нивното усвојување во целост.

Предлогот на сојузниот општествен план и на завршниот биланс за неговото извршување, како и предлогот на сојузниот буџет и на сојузната завршна сметка не се испраќаат до Законодавниот одбор.

Член 134

Законодавниот одбор го претресува предлогот и му го враќа на одборот од кој потекнал со своите забелешки, предлози и образложение.

Член 135

Ако одборот од кој потекнал предлогот не се сложи со измените што ги предложил Законодавниот одбор, обата одбори ќе побараат заедничко решение. Ако не се најде заедничко решение, обата одбори ќе го известат за тоа Домот при претресот на законскиот предлог.

За својата работа на законскиот предлог Законодавниот одбор поднесува свој извештај на седница на Домот по извештајот од надлежниот одбор.

Член 136

Ако одборот на Соборот на производителите зел иницијатива да приготви и состави предлог на закон или составил законски предлог чија изработка му била предложена, а за чие донесување е надлежен и Сојузниот собор, ќе го упати преку претседателот на Домот до соодветниот одбор на Сојузниот собор составениот нацрт на законот пред да го изгласа во целост.

3. Претрес во Домот

Член 137

Законскиот предлог со извештајот од одборот мора да биде упатен до членовите на Домот навремено, а најдоцна на три дена пред седницата на Домот на која ќе се претресува.

По исклучок, може да се земе, по пристапност од Домот, во претрес и оној законски предлог што со извештајот од одборот е упатен до членовите на Домот на денот на седницата.

Член 138

Претресот на законскиот предлог во Домот почнува со извештајот од извештелот на одборот. Ако еден од одборите е и предлагач на законскиот предлог, претресот почнува со неговиот извештај кој содржи и образложение за законскиот предлог. Ако е предлагач Сојузниот извршен совет или пратеник, по извештајот на одборскиот извештел

претставникот на Сојузниот извршен совет односно пратеникот можат да дадат образложение на предлогот.

Ако одборите нашле дека законскиот предлог треба да се отфрли во начело, пред да се гласа за предлогот од одборите Домот ќе го сослуша подносителот на предлогот. Ако не го прифати ваквиот предлог од одборот, Домот може повторно да го упати законскиот предлог до одборот или непосредно да отвори претрес за него.

Член 139

Ако предлогот на законот од надлежниот одбор битно се разликува од текстот утврден во Законодавниот одбор, Домот ќе одлучи кој од нив ќе биде предмет на претресот.

Формулаците на поодделни одредби што ги предлага Законодавниот одбор се сметаат како амандмани кон текстот на надлежниот одбор.

Член 140

По извештајот и образложението се пристапува кон претресот.

Претресот е единствен и го опфаќа расправувањето за законскиот предлог во начело и во поединости.

Секој член на Домот има право да учествува во претресот на законскиот предлог и да предлага амандман.

Член на Домот може да учествува во претресот и од името на повеќе пратеници што го овластиле за тоа.

Членовите на Сојузниот извршен совет можат да учествуваат во претресот и да предлагаат амандмани и од името на Сојузниот извршен совет.

Во претресот можат да земаат збор, со цел да дадат објасненија, и поверениците од Сојузниот извршен совет. Тие даваат објасненија по покана од претседателот или по предлог од пратениците, а можат и самите да побараат збор за таа цел.

Член 141

Амандманите можат да се поднесуваат се' додека законскиот предлог не ќе биде ставен на гласање. Тие се поднесуваат писмено.

Амандманот од подносителот на законскиот предлог се смета како составен дел на предлогот.

Член 142

Пред да се гласа за амандманот известителот на одборот и подносителот на законскиот предлог имаат право да се изјаснат за амандманот. Ако подносителот се сложи со амандманот, тој станува составен дел на законскиот предлог, а ако не се сложи, претседателот го става амандманот на гласање.

Ако подносителот на законскиот предлог се сложува во начело со предложениот амандман но предлага нова формулација, за неа нема да се гласа ако се сложува со новата формулација подносителот на амандманот. Ако подносителот на амандманот не се сложува со новата формулација на амандманот што ја предложил подносителот на законскиот предлог, Домот прво гласа за амандманот во првобитната формулација.

Ако има два или повеќе амандмани на ист член на законскиот предлог, најпрво се гласа за оној од нив што оумитнески најмногу се оддалечува од законскиот предлог, и натаму по ист ред.

Прифатениот амандман станува составен дел на законскиот предлог.

Член 143

Кога претресот на законскиот предлог е завршен и кога е извршено гласање за амандманите, се преминува на гласање за законскиот предлог во целост.

Член 144

На почетокот и во текот на претресот на законскиот предлог, претседателот може да определи текстот од законскиот предлог да се чита во целост или делум.

Вака ќе се постапи и кога го бара тоа еден народен пратеник поддржан од девет пратеници.

Предлогот го чита записничарот или претставникот на соодветниот одбор.

Член 145

Пред да се гласа за законскиот предлог во целост претседателот може да стави на гласање поодделни делови или одредби на законскиот предлог. Тој ќе го стори ова особено ако имало повеќе амандмани на поодделни одредби на законскиот предлог.

Гласањето по делови или одредби на законскиот предлог ќе се врши и кога го бара тоа еден пратеник поддржан од девет пратеници.

Ако на поодделен дел или одредба на предлогот имало амандмани и ако е извршено гласање за нив, нема одделно да се гласа за тој дел односно одредба на предлогот.

Кога се врши гласање по делови или одредби на предлогот, за предложените амандмани се гласа со соодветниот дел односно одредба на предлогот.

Член 146

Предлогот на сојузниот буџет се претресува најпрво во начело па потоа по партии. Амандманите се поднесуваат за време на претресот по партии.

Гласањето за предлогот на сојузниот буџет се врши најпрво по партии а потоа во целост.

За амандманите се гласа пред да се гласа за соодветната партија на предлогот на буџетот до која се однесува амандманот.

Член 147

Законскиот предлог е усвоен во Домот кога го изгласал Домот во целост.

4. Донесување закони по итна постапка

Член 148

Народен пратеник и Сојузниот извршен совет можат да поднесат образложено барање законот што го предлагаат да се донесе по итна постапка. Тие можат да го поднесат ова барање пред седницата или на седницата на Домот. За предлогот за донесување закони по итна постапка Домот решава како за претходно прашање. Пред да се гласа за тоа Домот ќе го сослуша образложението од предлагачот.

Ако Домот го прифати предлогот за донесување на законот по итна постапка, непосредно се пристапува кон претресот на законскиот предлог на седницата на Домот, но Домот може пред или во текот на претресот да побара итно мислење од одборите.

Домот не може да пристапи кон претрес ако на членовите на Домот не им бил доставен законскиот предлог истиот ден или порано.

Член 149

Постапката за претрес и гласање за итен законски предлог во Домот е иста како и за другите законски предлози.

5. Утврдување согласноста на текстот од законскиот предлог усвоен во Соборот на производителите и текстот усвоен во Сојузниот собор

Член 150

Кога ќе прими од Сојузниот собор предлог на закон што е усвоен и во Соборот на производители, претседателот на Домот испитува дали усвоените текстови се истоветни. Ако претседателот утврди дека овие текстови се истоветни, му поднесува на Домот извештај за тоа и објавува дека законскиот предлог е усвоен во обата дома.

Вака усвоен закон претседателот на Домот го упатува до претседателот на Сојузната народна скупштина заради прогласување и објавување.

Член 151

Ако текстот усвоен во Домот не се сложува со текстот усвоен во Сојузниот собор, претседателот ќе му ги изнесе на Домот спорните прашања. Домот може без претрес да го усвои текстот на законскиот предлог како е изгласан во Сојузниот собор, и со тоа законскиот предлог е усвоен во обата дома.

Ако Домот не го прифати истоветниот текст на законскиот предлог или во овој текст ќе внесе измени и дополненија, законскиот предлог ќе го упати до Сојузниот собор со свое образложено мислење во поглед на прашањата во кои постои несогласност помеѓу текстовите.

Ако Сојузниот собор го усвои текстот каков е изгласан во Соборот на производителите, со тоа законскиот предлог е усвоен во обата дома.

Член 152

Ако Домот во вториот претрес ќе усвои текст што се разликува од текстот на Сојузниот собор, претседателот на Домот објавува дека не е постигната согласност на домовите за законскиот предлог и стварта се упатува до комисијата за решавање на спорот.

Претседателот на Домот го известува за тоа претседателот на Сојузниот собор, а Домот веднаш избира ист број членови на комисијата за решавање на спорот како и Сојузниот собор.

Член 153

Домот избира во комисијата за решавање на спорот пет члена.

Членовите на комисијата се избираат на начинот на кој се избираат одборите на Домот.

Член 154

Веднаш по формирањето, комисијата за решавање на спорот се состанува, си избира претседател и пристапува кон изнајдување решение на спорот.

Решението на комисијата е само она што го прифатиле најмалку по три члена на комисијата од секој Дом.

Членовите на комисијата го известуваат Домот за работата и со заклучоците на комисијата.

Член 155

Ако предлогот од комисијата за решавање на спорот се прифати од обата дома, претседателот врз основа на размената на текстовите ќе го утврди тоа и ќе објави дека законскиот предлог е усвоен во обата дома.

Ако во комисијата за решавање на спорот не се постигне согласност во поглед на решението на спорните прашања или ако обата дома не го усвојат предлогот од комисијата и остане и натаму несогласност помеѓу текстовите, претресот на спорното прашање се одлага за седум дена.

По истекот на тоа време Домот повторно ги претресува прашањата за кои не е постигната согласност.

Ако по две размени едноподруго на текстовите, Домот и во вториот претрес не го усвои истоветниот текст со текстот од Сојузниот собор, претседателот на Домот ќе го утврди тоа и за тоа ќе го извести Сојузниот собор.

Потоа Домот утврдува дека настанал случајот од чл. 38 ст. 5 од Уставниот закон и за тоа го известува Сојузниот извршен совет заради донесување одлука.

6. Постапка за донесување измена на Уставот

Член 156

Правото да поднесат предлог за измена на Уставот го имаат дваесет членови на Домот и Сојузниот извршен совет.

Член 157

Предлогот за измена на Уставот се упатува преку претседателот на Сојузната народна скупштина до Домот или се поднесува на седницата на Домот.

Домот прво решава за тоа дали е оправдано да се пристапи кон решавање за измена на Уставот.

Ако Домот одлучил да се пристапи кон решавање за измена на Уставот предлогот се упатува на претрес до Законодавниот одбор, доколку Домот не реши претресот да се води веднаш на седницата на Домот.

Член 158

Претресот на предлогот за измена на Уставот почнува во Домот со читање на предлогот.

Гласањето се врши член по член, а на крај се гласа за предлогот во целост.

Член 159

Предлогот за измена на Уставот е усвоен ако гласае за него три петици од вкупниот број членови на Домот.

Доколку со одредбите од овој оддел не е определено поинаку, за претресот на предлогот за измена на Уставот важат соодветните одредби од овој правилник за работа за претресување и донесување закони.

Кога претседателот на Домот ќе утврди дека и Сојузниот собор го усвоил предлогот за измена на Уставот во истоветен текст, ќе го упати усвоениот текст до претседателот на Скупштината заради прогласување измената на Уставот на заедничка седница на домовите.

7. Постапка за донесување декларации, резолуции, препораки и одлуки

Член 160

Предлозите на декларации, резолуции, препораки и на одлуки можат да му поднесуваат на Домот членовите на Домот, одборите и Сојузниот извршен совет.

Предлогот се испраќа до претседателот на Скупштината, кој го упатува до надлежниот одбор ако самиот одбор не е подносител на предлогот.

Ако донесувањето на овие акти е предложено на седница на Домот, Домот ќе го упати предлогот до надлежниот одбор.

Член 161

Домот може да одлучи декларацијата, резолуцијата, препораката или одлуката да се донесе по итна постапка.

Член 162

Домот донесува декларации и резолуции за прашањата од областа на стопанството, трудот и социјалното осигурување што се во надлежност на федерацијата а по Уставот и по својата природа не се решаваат со закони, како и за други прашања од цитираните области што се од интерес за сојузната држава.

Со препораките Домот дава мислење и советодавни упатства за работата на стопанските организации, како и за работата на државните органи и самоуправниите установи во прашањата од областа на стопанството, трудот и социјалното осигурување.

Домот донесува одлуки кога е тоа изрично предвидено со Уставот или за решавање прашања од својата внатрешна работа, како и кога решава за поединечни случаи во прашањата што се уредуваат со закон.

Со одлука можат само времено да се уредуваат прашања што по Уставот се предмет на закон.

Член 163

Ако декларацијата, резолуцијата, препораката или одлуката што ја усвоил Домот се однесува до

прашања во чие одлучување, спрема Уставот, рамноправно учествуваат обата дома, овие акти се донесени кога ќе ги усвојат во ист текст обата дома.

Член 164

Во рамките на правата определени со законот Домот може како Сојузниот народна скупштина да донесува и одлуки за работата на стопанските организации, како и за работата на државните органи и самостојните установи во прашањата од областа на стопанството, трудот и социјалното осигурување.

Член 165

Во поглед на претресување предлози на декларации, резолуции, препораки или одлуки и гласање за овие предлози во одборите и на седниците на Домот важат одредбите од овој правилник за работа за претресување и гласање на законски предлози односно за донесување закони по итна постапка.

VII.

ИЗВЕШТАИ ОД СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ПРАТЕНИЧКИ ПРАШАЊА

1. Извештаи од Сојузниот извршен совет

Член 166

Домот може, по предлог од еден пратеник поддржан од девет пратеници, да одлучи да се упати барање до Сојузниот извршен совет да поднесе извештај за својата работа, како и за извршување на законите и другите акти од надлежноста на Домот.

Член 167

Домот, по предлог од Сојузниот извршен совет, ќе го стави на дневен ред на својата седница претресот на извештајот од Сојузниот извршен совет.

Член 168

Претресот на извештаите од Сојузниот извршен совет почнува со говор или со изјава од претставникот од овој Совет.

Претресот на извештаите може да се заклучи со прост или образложен премин на дневниот ред или со донесување резолуција или препорака за работата на државните органи, самоуправните установи и стопанските организации.

Предлогот за донесување резолуција или препорака може да го поднесе во текот или по завршетокот на претресот, секој член на Домот и Сојузниот извршен совет.

Член 169

Ако во текот на претресот на извештаите од Сојузниот извршен совет се постави прашање дали некој акт од Сојузниот извршен совет е во согласност со законот во чие донесување учествува и Соборот на производителите, Домот по предлог од еден пратеник, поддржан од девет пратеници, ќе отвори претрес заради решавање на ова прашање.

Кога ќе го заврши претресот, Домот гласа за согласноста или несогласноста на актот со законот. Ако Домот изгласа дека актот од Сојузниот извршен совет не е во согласност со закон, таквиот акт е укинат.

Во текот на претресот а пред гласањето претставникот од Сојузниот извршен совет може да изјави дека Сојузниот извршен совет го повлекува актот што е предмет на претресот.

Член 170

Домот е должен да го стави на својот дневен ред предлогот од Претседателот на Републиката Домот да донесе одлука за актот на Сојузниот извршен совет што Претседателот на Републиката го задржал од извршување затоа што не се сложува со тој акт.

Мнозинството членови на Сојузниот извршен совет што го усвоило такавиот акт може преку својот претставник да се изјасни за актот од Претседателот на Републиката.

Домот донесува своја одлука без претрес, но може да одлучи и претходно да се води претрес.

Член 171

Домот е должен, по предлог од републичкиот извршен совет, да стави на дневен ред претрес на одлука од Сојузниот извршен совет со која е запрено извршувањето на уредба или на друг акт од републичкиот извршен совет како спротивни на сојузниот закон или уредба.

Во почетокот на претресот претседателот го повикува претставникот на Сојузниот извршен совет да го изложи мислењето од тој Совет. Домот може да го повика и претставникот на републичкиот извршен совет да го образложи на седницата предлогот од тој совет.

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет се сложи со предлогот од републичкиот извршен совет да се укине актот по кој е запрено извршувањето на уредбата или на друг акт, Домот го прима тоа до знаење.

Ако претставникот на Сојузниот извршен совет се изјасни против предлогот од републичкиот извршен совет, Домот може да води претрес за предлогот и донесува своја одлука.

Домот со своја одлука или го укинува актот од републичкиот извршен совет како незаконит, или го укинува актот од Сојузниот извршен совет со кој е запрено извршувањето на уредбата или на друг акт од републичкиот извршен совет.

Член 172

Одлуките за прашањата од чл. 169—171 од овој правилник за работа донесени се кога ќе ги усвојат обата дома во ист текст.

2. Пратенички прашања

Член 173

Член на Домот има право од Сојузниот извршен совет да бара и да добие одговор на прашањето што ќе му го постави тој. Тој може да бара да му се одговори писмено, или усно на седницата на Домот или на заедничка седница на домовите.

Член на Домот своето прашање го упатува до Сојузниот извршен совет преку претседателот на Скупштината или го поставува на седница на Домот, во кој случај претседателот на Домот ќе го упати веднаш прашањето до претседателот на Скупштината. Примените пратенички прашања претседателот на Скупштината ги упатува веднаш до Сојузниот извршен совет по ред како ги добил. За прашањето што го добил непосредно од член на Домот, претседателот на Скупштината ќе го извести веднаш и претседателот на Домот.

Член 174

Ако член на Домот барал писмен одговор, Сојузниот извршен совет е должен да одговори најдоцна за десет дена. За одговорот Домот ќе биде известен од претседателот на Домот при давањето на неговите соопштение на почетокот на седницата. Членот на Домот може да изјави дали е задоволен со одговорот или не.

Член 175

Усниот одговор на седницата на Домот го лава од името на Сојузниот извршен совет неговиот претставник. Сојузниот извршен совет е должен да одговори на првата наредна седница ако му било прашањето упатено најмалу 48 часа порано. Ако за давањето на одговорот е потребен подолг срок, Домот ќе одлучи за тој срок по предлог од претставникот на Сојузниот извршен совет.

Ако пратеничкото прашање е поставено на седница на Домот и претставникот на Сојузниот извршен совет може на него да одговори веднаш, тој и ќе го стори тоа.

Член 176

Откога одговорот на Сојузниот извршен совет ќе биде поднесен, народниот пратеник што го поставил прашањето се изјаснува дали е задоволен со одговорот.

Ако пратеникот е задоволен со одговорот, се преминува на дневниот ред.

Ако не е задоволен со одговорот, народниот пратеник може да бара да се поведе претрес за поставеното прашање и за добивениот одговор.

За овој предлог има право да се изјасни претставникот на Сојузниот извршен совет. Потоа Домот одлучува дали ќе отвори претрес.

Претставникот на Сојузниот извршен совет може да предложи претресот да се одложи за една од следните седници. Врз основа на таков предлог претресот се одлага, но ако еден пратеник, поддржан од девет пратеници, предложи да се продолжи претрес, Домот одлучува дали ќе се продолжи или одложи претресот.

Член 177

По претресот за поставеното прашање, Домот може да го заклучи претресот со преминување на дневниот ред или да донесе резолуција или препорака за работата на државните органи, самоуправите установи или стопанските организации.

Предлог за донесување резолуција или препорака може да поднесе член на Домот или претставникот на Сојузниот извршен совет.

Член 178

Пратеничките прашања се поставуваат и одговорот на нив се дава на почетокот на седницата пред да се премине на дневниот ред. Ова не може да трае повеќе од еден час.

Ако има многу прашања или некои прашања бараат подолг претрес, Домот ќе определи одделна седница за нивното претресување. Такви седници не може да има повеќе од две во тек на една недела.

Член 179

Сите пратенички прашања и одговори ќе се објават во повременниот билтен на Скупштината.

3. Известувања за работата на сојузната управа

Член 180

Член на Домот може да бара известувања од државните секретари или од други раководни службеници за работата на установите со кои раководат или за извршувањето на работите од надлежноста на тие установи.

Член на Домот поднесува вакво барање писмено до претседателот на Домот, кој го известува Домот за тоа. Пратеникот може да поднесе вакво барање и усно на седница на Домот во времето определено за пратенички прашања.

Член 181

Државниот секретар или друг раководен службеник е должен бараното известување да му го соопшти на пратеникот писмено или да го соопшти усно на седница на Домот, ако Домот одлучил така при барањето на известувањето. За писменото известување или за неговата содржина претседателот го известува Домот на седница при давањето на соопштината.

Ако пратеникот не е задоволен со добивеното известување, може по таа работа да му постави прашање на Сојузниот извршен совет.

VIII.

ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ И РЕШАВАЊЕ НА ПРЕТСТАВКИ И ЖАЛБИ

1. Поднесување претставки и жалби

Член 182

Претставките и жалбите од граѓаните, организациите и установите, што се однесуваат до работата

на стопанските организации или до прашањата на работните односи и социјалното осигурување на работниците и службениците во стопанските организации, се упатуваат до Соборот на производителите преку претседателот на Скупштината.

Член 183

Претставките и жалбите се поднесуваат писмено и мораат да бидат снабдени со потписи од лицата односно претставниците на установите и организациите што ги поднесуваат.

Потписите на претставките и молбите мораат да бидат заверени од околинскиот суд или од народниот одбор на општината, околинјата или градот.

Заверувањето на смее да се одбие нити за ова смее да се наплати такса.

Ако претставката или жалбата не ги исполнува условите од овој член, одборот нема да ја земе во разгледување.

Член 184

Претседателот на Домот накусо го известува Домот за поднесените претставки и жалби и ги упатува до Одборот за претставки и жалби.

2. Работа на Одборот

Член 185

Во Одборот претставките и жалбите се заведуваат во одделна книга, и тоа по ред по кој се примени.

Секој член на Домот има право да ја претледа оваа книга и да се запознае со содржината на поодделна претставка или жалба.

Член 186

За пристигнатите претставки и жалби реферира на седница на Одборот секретарот на Одборот.

Одборот може да ја земе претставката и жалбата веднаш во претрес или да ја предаде на поодделен член на Одборот на претходно проучување и извештај на седницата.

Член 187

Претставки или жалби што се однесуваат до некаков предлог на закон или на друг акт што се претресува во друг одбор, Одборот за претставки и жалби ги упатува до тој одбор.

Ако претставката или жалбата спаѓа во надлежност на суд, на орган на управата или на некој друг државен орган, Одборот ќе ја упати до органот надлежен за решавање.

Член 188

Врз основа на претресот Одборот може да утврди дека поодделни претставки и жалби не се предмет на решавањето на Домот и за тоа ќе го известат подносителот.

Одборот може врз основа на претрес да одлучи за поодделна претставка и жалба да се известат Домот и во својот извештај ќе поднесе предлог за решение.

Одборот е должен секои три месеци да му поднесува извештај на Домот за својата работа по претставките и жалбите.

Извештајот мора да се напечати и да им се раздели на пратениците.

Член 189

Домот може да го овласти Одборот за претставки и жалби да донесе конечно решение за поодделна претставка или жалба од исклучива надлежност на Домот, а ако претставката или жалбата спаѓа во надлежност на обата дома, потребно е такво овластување и од Сојузниот собор.

3. Претрес во Домот

Член 190

Домот може, по предлог од Одборот или од пратеници да одлучи за извештајот на Одборот и за определени претставки и жалби да се поведе претрес.

Домот може да го заклучи претресот со прост премин на дневен ред или со донесување одлука, резолуција или препорака, а може определени претставки и жалби да ги врати на проучување и подготвување соодветни предлози до Одборот за претставки и жалби, или да ги упати до друг одбор во чиј делокруг спаѓа тој предмет.

Во поглед на донесувањето на одлуки, резолуции и препораки по претставките и жалбите важат одредбата на чл. 163 од овој правилник за работа.

Член 191

Во врска со извештајот што му го поднесува на Домот одборот може да поднесе и предлог на одлука, резолуција или препорака.

Член 192

Секој народен пратеник има право да предложи определени претставки и молби да се претресат на седница на Домот без обзир дали и каква одлука донесат за нив Одборот за претставки и жалби.

Кога ќе истече еден месец од денот на поднесувањето на печатениот извештај од Одборот за претставки и жалби, народниот пратеник не може да бара во Домот да се води претрес за оние претставки и жалби што ги решил Одборот.

Член 193

Сојузниот извршен совет може да бара пред да се утврди дневниот ред или во текот на претресот за поодделни претставки и жалби да не се води претрес, односно претресот да не се заклучи за да може Сојузниот извршен совет да го проучи предметот и да го изнесе своето мислење пред Домот. Срокот што ќе му се остави за тоа на Сојузниот извршен совет не може да биде подолг од еден месец.

Член 194

Домот може да определи одделна седница или дел од седница за претрес на претставките и жалбите.

IX.

ДОЛЖНОСТ НА УЧЕСТВУВАЊЕ ВО РАБОТАТА НА ДОМОТ, ИМУНИТЕТ И ПОВЛАСТИЦИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ

Член 195

Членовите на Домот се должни да присуствуваат на седници на Домот а членовите на одборите и комисиите на седници на одборите и комисиите.

Пратеник што е спречен да присуствува на седница на Домот е должен да бара од Домот да му се одобри отсуство. Домот решава за барањето отсуство без претрес.

Ако претседателот најде дека во Домот нема доволен број пратеници за одлучување, може да објави дека се укинуваат сите одобрени отсуства, освен оние што се дадени поради болест.

Домот може да упати до Мандатно-имунитетниот одбор случај на пратеник што без одобрено отсуство не доаѓа повеќе пати на седници. Одборот ќе го проучи овој случај и ќе му поднесе на Домот извештај, како и свој предлог за тоа како треба да се постапи спрема таков пратеник.

Член 196

За сите изјави и постапки во Домот народниот пратеник му одговара само на Домот и на избирачкото тело што го избрало.

Тој не може да биде повикан на одговорност, лишен од слобода ниту казнет за изразеното мислење или дадениот глас во Домот и на заедничка седница на домовите, како и во одборите и комисиите на Домот и на Скупштината.

Член 197

Пратеникот ги ужива имунитетните права од денот на издавањето на уверението за изборот.

Член 198

Државниот орган што пратеникот го лишил од слобода или против него започнал кривична постапка е должен за тоа веднаш да го извести претседателот на Сојузната народна скупштина.

Предлогот од надлежниот државен орган за лишение од слобода или за започнување кривична постапка спрема пратеник или извештајот од оние органи за лишение од слобода односно за започнување кривична постапка во случај да се најде пратеникот во вршење на кривичното дело за кое е пропишана казната строг затвор во траење подолго од пет години, ги соопштува претседателот на Домот на почетокот на седницата.

Домот ги испраќа оние предлози на проучување и извештај до Мандатно-имунитетниот одбор.

Врз основа на извештајот од Мандатно-имунитетниот одбор Домот одлучува дали ќе даде одобрение за започнување кривична постапка или за лишение од слобода на народен пратеник, односно дали ќе ја потврди одлуката од надлежниот државен орган за започнување постапка или за лишение од слобода или таквата одлука ќе ја стави вон сила.

Ако Домот таквата одлука од надлежниот државен орган ја стави вон сила постапката веднаш ќе се прекине, односно народниот пратеник ќе биде пуштен на слобода.

Член 199

Ако Домот не е собран, одобрението за лишение од слобода и за започнување односно продолжување на кривичната постапка против пратеник може да даде Мандатно-имунитетниот одбор во согласност со претседателот на Скупштината.

Мандатно-имунитетниот одбор му поднесува извештај за тоа на Домот на првата негова наредна седница.

Домот може да донесе одлука со која се потврдува или укинува решението на Мандатно-имунитетниот одбор.

Член 200

Кривичната постапка против пратеник може да се води само за она кривично дело за чие гонење е дадено одобрение од Домот, односно од Мандатно-имунитетниот одбор.

Член 201

За оставка на мандатот на народен пратеник претходно решава Мандатно-имунитетниот одбор, кој му поднесува на Домот свој извештај за тоа.

Мандатот му престанува на пратеникот од моментот на прифаќањето на оставката.

Оставката дадена пред де е мандатот верификуван не го спречува испитувањето дали изборот бил правилен или не.

Член 202

За сите случаи на престанок на мандатот се известува и изјаснува Домот.

Домот ја потврдува или поништува секоја одлука за отповик на народен пратеник.

Одлуката за отповик се претресува спрема одредбите од овој правилник за работа за верификација на мандатите.

Член 203

Членовите на Домот имаат право на надокнада на изгубените заработки за време на вршењето на пратеничката должност.

Член 204

Членовите на Соборот на производителите имаат право на бесплатно возење со јавните сообраќајни средства.

Поблиски прописи за начинот на користењето на оваа повластица донесува Административниот одбор.

Член 205

На народните пратеници им се издаваат одделни пратенички легитимации.

Во легитимацијата на народниот пратеник се истакнува имунитетното право и правото на бесплатна возење.

Член 206

По барање од секој пратеник секретарот на Скупштината е должен да му ја обезбеди соработката од службениците на Скупштината во вршењето на работите врсани за неговата пратеничка должност.

Членот на Домот има право да ја користи Библиотеката на Скупштината, како и заради проучување или документирање да ја прегледа Архивата

Член 207

Членот на Домот има право да биде во зградата на Скупштината и кога домот не е собран.

Тој има право да ги користи сите простории на Скупштината што им стојат на располагање на пратениците за работа, состаноци, одмор и слично.

Членот на Домот има право да одржува во скупштинските простории определени за Тоа состаноци и разговори со избирачите и со други граѓани.

Народниот пратеник ги ужива овие повластици согласно одредбите од куќниот ред на Скупштината.

X.

ЗАПИСНИК И СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ

Член 208

За работата на Домот на седница се води записник.

Записникот содржи основни податоци за работата на седницата.

Член 209

За работата на Домот на седница се водат и стенографски белешки, кои го содржат целосниот тек на седницата.

Во стенографските белешки се внесуваат говорите, изјавите и извештаите онакви како што се одржани или поднесени, како и предлози на закони и на други акти што се претресувани на седницата на Домот.

Стенографските белешки се објавуваат редовно.

Член 210

Пратеникот има право да го прегледа текстот на својот говор и да изврши измени што се однесуваат до редакцијата. Притоа тој не може да внесува побитни измени во текстот ниту да испушта изразени мисли и разлози.

Претседателот на Домот се грижи за вршењето на ова право на пратениците.

Ако настане спор помеѓу пратеник и претседателот во поглед на внесувањето на исправки во стенографските белешки, пратеникот или претседателот можат да ја изнесат стварта пред Домот и да бараат негова одлука.

Член 211

За работата на одборите можат да се водат стенографски белешки.

За обемот и објавувањето на стенографските белешки се грижи претседателот на одборот во согласност со претседателот на Скупштината.

XI.

АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 212

Домот има своја администрација која е составен дел од администрацијата на Скупштината.

Во вршењето на стручни, канцелариски, технички и други работи во врска со работата на Домот, неговите одбори и комисии службениците работат и по налог од претседателот на Домот и претседателите на одборите и на комисиите.

Домот и постојаните одбори имаат свои секретари — службеници.

Член 213

Архивата на Домот е составен дел од скупштинската Архива.

Член 214

Соборот на производителите има свој печат што го содржи грбот на Федеративна Народна Република Југославија, околу кој е урезан натписот на српски, хрватски, словенечки и македонски јазик: „Сојузна народна скупштина — Собор на производителите“.

Печатот на Соборот на производителите го чува претседателот на Соборот.

XII.

ДОНЕСУВАЊЕ И ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА

Член 215

Овој правилник за работа влегува во сила кога ќе го усвои Соборот на производителите.

Измените и дополненијата на овој правилник за работа се донесуваат по истата постапка како и самиот правилник за работа.

Член 216

Правилникот за работа на Соборот на производителите се објавува во „Службениот лист на ФНРЈ“.

29 јануари 1954 година

Белград

Собор на производителите
на Сојузната народна скупштина

Претседател
на Соборот на производителите,
Иван Божичевиќ, с. р.

96.

Врз основа на чл. 38 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта а во врска со чл. 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон,

Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор одржана на 29 јануари 1954 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 29 јануари 1954 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА НАТАМОШНАТА РАБОТА НА ПРИГОТВУВАЊЕ ЗАКОНИ ЗА СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ

1. Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојузниот извршен совет врз основа на чл. 20 точ. 1 и 2 од Законот за спроведување на Уставниот закон, и тоа:

1) Уредбата за издавање работни простории во закуп („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 12/53);

2) Уредбата за распределба на разликата помеѓу остварената и пресметаната акумулација и фондовите за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 38/53);

3) Уредбата за катастарот на земјиштето („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 43/53);

4) Уредбата за финансиската инспекција („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 43/53);

5) Уредбата за инспекцијата на пазариштето („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 43/53);

6) Уредбата за измена и дополнење на Уредбата за контрола на прометот со недвижности („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 43/53);

7) Уредбата за вкупниот приход на стопанската организација и за неговата распределба („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/53);

8) Уредбата за распределбата на добивката и данокот на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/53);

9) Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/53);

10) Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/53);

11) Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/53);

12) Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/53);

13) Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/53);

14) Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/53);

15) Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/53);

16) Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/53);

17) Уредбата за земјарината („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/53);

18) Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/53);

19) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за распределба на разликата помеѓу остварената и пресметаната акумулација и фондови за 1952 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/53);

20) Уредбата за здружување на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/53);

21) Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/53);

22) Уредбата за надворешно-трговското послување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/53);

23) Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/53);

24) Уредбата за донесување републички прописи за организацијата, управувањето и финансирањето на социјалните установи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/53);

25) Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 55/53);

26) Уредбата за данокот на добивката од девизното послување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 55/53);

27) Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 56/53);

28) Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 56/53);

29) Уредбата за платите на работниците и службените на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 56/53);

30) Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54);

31) Уредбата за кредитите за обртни средства и други краткорочни кредити („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54);

32) Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54);

33) Уредбата за градежните претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54);

34) Уредбата за заедниците на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54);

35) Уредбата за данокот на промет на недвижности и права („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54);

36) Уредбата за измени и дополненија на таксената тарифа од Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54);

37) Уредбата за дополнење на Уредбата за издавање работни простории во закуп („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54);

38) Уредбата за укинување на Уредбата за буџетско-административната инспекција („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54);

39) Уредбата за земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54);

40) Уредбата за продуктните берзи („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54);

41) Уредбата за занаетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54);

42) Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54);

43) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за градење („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54);

44) Уредбата за употреба на средствата од резервниот фонд на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54);

45) Уредбата за гарантирање платниот фонд на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54);

46) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 6/54);

47) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за финансиската инспекција („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54);

48) Уредбата за измени и дополненија на одделните одредби за прекршоците во сојузните закони и другите прописи со кои се пропишани административни казни за стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54);

49) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за надокнадите на работниците и службените на стопанските организации за време на отсуствување од работа („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54);

50) Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 6/54);

51) Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 6/54);

52) Уредбата за пресметување на вкупниот приход во погоните на рударските претпријатија за истражување и експлоатација на нафта („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 6/54);

53) Уредбата за стопанските организации за трговски услуги („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 6/54);

II. Додека Сојузната народна скупштина не ќе донесе закони за стопанскиот систем, се овластува Сојузниот извршен совет со свои прописи да врши измени и дополненија во поодделни одредби од уредбите донесени врз основа на чл. 20 точ. 1 и 2 од Законот за спроведување на Уставниот закон што ги потврдила Народната скупштина и да донесува поблиски прописи за извршување на тие уредби.

III. Законодавните одбори ќе утврдат со свои резолуции кои закони што постојат односно поодделни нивни одредби престанале да важат со влегувањето во сила на уредбите од точ. II од оваа одлука.

IV. Сојузниот извршен совет ќе утврди со своја одлука кои уредби и други прописи што ги донел тој Совет, неговите органи или сојузните органи на

управата, односно поодделни одредби од тие прописи, престанале да важат со влегувањето во сила на уредбите од точ. II од оваа одлука.

V. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

29 јануари 1954 година

Белград

Сојузна народна скупштина

Претседател

на Сојузната народна скупштина.

Моша Пијаде, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

Влада Зечевиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на производителите,

Иван Божичевиќ, с. р.

97.

Врз основа на чл. 37 ст. 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта и чл. 4 од Правилникот за работа на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина, а во врска со чл. 20 од Законот за спроведување на Уставниот закон, Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор одржана на 29 јануари 1954 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА НАТАМОШНАТА РАБОТА НА ПРИГОТВУВАЊЕ ЗАКОНИ ЗА СТОПАНСКИОТ СИСТЕМ

I. Се потврдуваат уредбите што ги донесе Сојузниот извршен совет врз основа на чл. 20 точ. 1 и 2 Законот за спроведување на Уставниот закон, и тоа:

1) Уредбата за измена и дополнење на Уредбата за управување со здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53);

2) Уредбата за јодирање на солта за прехрана на луѓето и домашните животни („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/53);

3) Уредбата за лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/53).

II. Додека Сојузната народна скупштина не ќе донесе закони за стопанскиот систем, се овластува Сојузниот извршен совет со свои прописи да врши измени и дополненија во поодделни одредби од уредбите донесени врз основа на чл. 20 точ. 1 и 2 од Законот за спроведување на Уставниот закон што ги потврдила Народната скупштина и да донесува поблиски прописи за извршување на тие уредби.

III. Законодавниот одбор ќе утврди со своја резолуција кои закони што постојат односно поодделни нивни одредби престанале да важат со влегувањето во сила на уредбите од точ. II на оваа одлука.

IV. Сојузниот извршен совет ќе утврди со своја одлука кои уредби и други прописи што ги довел тој Совет, неговите органи или сојузните органи на управата, односно поодделни одредби од тие прописи, престанале да важат со влегувањето во сила на уредбите од точ. II на оваа одлука.

V. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

29 јануари 1954 година

Белград

Сојузна народна скупштина

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Моша Пијаде, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,

Влада Зечевиќ, с. р.

98.

Врз основа на чл. 34 точ. 9 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор одржана на 29 јануари 1954 година и на седницата на Соборот на производителите одржана на 29 јануари 1954 година донесе

О Д Л У К А

ЗА НАГРАДИТЕ, НАДОКНАДИТЕ И ПЛАТИТЕ ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ФУНКЦИИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

1. Членовите на Сојузниот собор имаат право на постојана месечна пратеничка награда.

Членовите на Соборот на производителите имаат право на надокнада за изгубената заработка кога заради вршење пратеничката должност се отсутни од својата редовна работа.

Член на Сојузниот собор што е член и на републичкиот, покраинскиот или Обласниот собор прима пратеничка награда само во Сојузната народна скупштина.

2. На Претседателот на Републиката, на претседателот, потпретседателите и секретарот на Скупштината, на претседателот и потпретседателот на Сојузниот собор, на потпретседателите и членовите на Сојузниот извршен совет, освен постојана месечна пратеничка награда, им припаѓа и месечна плата за постојана функција.

Член на Сојузниот собор што истовремено врши постојана функција во Сојузната народна скупштина или во Сојузниот извршен совет и во републичката или Покраинската скупштина или во нивните извршни совети, односно во Обласниот народен одбор, прима плата за постојаната функција само во Сојузната народна скупштина или Сојузниот извршен совет.

Месечните плати за постојаните функции се утврдуваат со сојузниот буџет по предлог од Административниот одбор.

3. Членовите на одборите и комисиите на Скупштината и на нејзините домови имаат право на одделна дневна награда за секој ден работа во одборот односно комисијата.

Пратениците што вршат во определени постојани одбори должност на претседател или секретар чија постојана работа во одборот е нужно потребна, примаат за работата во одборот постојана месечна награда во износ од десет до триесет дневни награди. Овие награди се утврдуваат со сојузниот буџет по предлог од Административниот одбор.

Пратеник што истовремено врши должност на претседател или секретар на одбори во Сојузната и републичката скупштина има право на месечна награда за таа должност само во Сојузната скупштина.

4. Пратениците што се постојано настанети во Белград примаат на име надокнада на трошоците дневници кога учествуваат во работата на Скупштината и нејзините одбори и комисии.

5. Месечната награда на секој член на Сојузниот собор изнесува 30.000 динари.

Член на Сојузниот собор што прима постојана месечна плата за службата или функцијата во Скупштината или пензија, прима помала месечна пратеничка награда, но не помала од една нејзина третина. За големината на оваа награда одлучува Административниот одбор.

Надокнадата за изгубената заработка на член на Соборот на производителите изнесува 700 динари за секој ден работа во Скупштината, нејзините одбори и комисии или на службена работа по отсуство од Скупштината, одборот или комисијата. Ако е сваз заработка поголема, надокнадата се спределува според просечната дневна заработка во минатата година.

6. Одделната награда на членовите на одборите односно комисиите за време на работата изнесува 700 динари на ден.

Наградата на претседателот на Соборот на производители, односно потпретседателот кога го заменува претседателот, изнесува 1.200 динари, а на претседателите и секретарите на одборите и комисиите на Соборот на производители изнесува 1.000 динари на ден за време на работата.

7. Дневницата на народниот пратеник за надокнада на трошоците на престојот во Белград изнесува 1.300 динари на ден. Дневницата припаѓа и за време на работата на Скупштината, одборите и комисиите, сметајќи го и времето потребно за доаѓање и заминување.

8. На пратеникот што не живее на подрачјето на својата изборна околија му припаѓа на име надокнада на трошоците во изборната околија 5.000 динари месечно. На пратеникот што е постојано настанет на подрачјето на својата околија му припаѓа 2.000 динари месечно, а ако изборната околија опфаќа повеќе од две административни околии 5.000 динари месечно.

Член на Соборот на производители за вршење на пратеничките должности во својата изборна околија прими и 3.000 динари месечно на име изгубена заработка.

9. Административниот одбор на Сојузната народна скупштина ќе се грижи за примена на оваа одлука.

Правото на награди и надокнади по оваа одлука тече од 1 јануари 1954 година.

10. Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои Сојузната народна скупштина.

29 јануари 1954 година

Белград

Сојузна народна скупштина

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на производители,
Иван Божичевиќ, с. р.

99.

Врз основа на чл. 69 ст. 3 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на производители одржана на 28 јануари 1954 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ НА ЧЛЕНОТ 2-а ОД ЗАКОНОТ ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА ПРИВАТНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ВРСКА СО ЧЛЕНОТ 2 ОД ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ЗАНАЕТСТВОТО

Се потврдува Задолжителното толкување на членот 2-а од Законот за национализација на приватните стопански претпријатија во врска со членот 2 од Општиот закон за занаетството, што го донесе Комисијата за толкување на законите на Народната скупштина на ФНРЈ на 4 јули 1953 година.

28 јануари 1954 година

Белград

Сојузна народна скупштина

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

100.

Врз основа на чл. 11 од Законот за спроведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 51 од Законот за буџетите, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА ПОСЛУВАЊЕТО ПО БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ЗА 1953 ГОДИНА И ЗА ПРЕМИН ВО 1954 ГОДИНА

1) Точката 1 од одделот V од Одлуката за заклучување на послувањето по буџетите и фондовите за 1953 година и за премин во 1954 година („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/53) се менува и гласи:

„1. Стопанските организации кои по прописите што постојат имаат право на регрес од 1953 година можат барањата за регрес да ги поднесат и остварат при надлежната филијала на Народната банка на ФНРЈ најдоцна до 25 февруари 1954 година”.

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”

Р. п. бр. 85

16 февруари 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

101.

Врз основа на точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОТПИШУВАЊЕ ДАНОКОТ НА БИВШИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА АПОТЕКИ

1) Од бившите сопственици на аптеки од кои аптеките се откупени по Законот за откуп на приватните аптеки, нема да се наплатува данокот на доход и данокот на промет со кој се тие задолжени до денот на извршениот откуп на аптеката, доколку овие даноци не се веќе платени.

2) Ако бившиот сопственик на аптека е задолжен со данок и на приходите од други извори и со данок на промет на други производи и вршење други услуги, ќе се изврши отпис само на оној дел на неуплатениот данок што сразмерно паѓа на приходот и прометот од водењето на аптеката.

3) Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”.

Бр. 11454

30 јануари 1954 година

Белград

Го застапува Претседателот на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет,
Миљадка Тодоровиќ, с. р.

102.

Врз основа на чл. 31 и 38 од Уредбата за отклучување и спречување на заразна добитокот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/48 и 18/49), а во врска со точ. 3 и 6 од Одлуката за времено определување делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет и за организација на неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ДОПИСНА ВЕТЕРИНАРНА ИЗВЕСТИТЕЛНА СЛУЖБА ЗА СТОЧНИТЕ БОЛЕСТИ И ЗА ЗАШТИТНИТЕ МЕРКИ ВО СТОЧАРСТВОТО

1) Од јануари 1954 година се воведува на целата територија на Југославија редовна дописна ветеринарна известителна служба за сточните болести и за заштитните мерки во сточарството.

2) Организацијата на службата од претходната точка ќе ја раководи Сојузниот завод за статистика и евиденција кој ќе пропише и обрасци и упатства потребни за редовно вршење на таа служба.

Народните одбори на околиите (градовите) должни се за спроведување на оваа служба да определат управници на ветеринарните станици односно околински ветеринари за одговорни дописници за подрачјето на околицата (градот).

Сите ветеринари и ветеринарни помошници на подрачјето на околицата (градот) должни се на одговорниот околински (градски) дописник да му ги испраќаат извештаите на образецот пропишан со упатството од Сојузниот завод за статистика и евиденција.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 1119
26 јануари 1954 година
Белград

Го застапува Претседателот
на Одборот за стопанство
на Сојузниот извршен совет,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

103.

Врз основа на чл. 60 ст. 1 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54), по предлог од Генералниот директор на Државниот осигурителен завод, пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД

I. Општи одредби

Член 1

На службениците на Државниот осигурителен завод се применуваат одредбите од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ, доколку со овој правилник не е определено поинаку

Член 2

Генералниот директор на Државниот осигурителен завод (во натамошниот текст: Генералниот директор) ги има едниот на службениците на Државниот осигурителен завод сите овластенија што по Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ му се дадени на Губернаторот на Народната банка на ФНРЈ

Овластенијата што по чл. 7 ст. 3 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ му се дадени на Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ, ќе ги врши Генералниот директор во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Прописите од чл. 10 ст. 1, чл. 12 ст. 4, чл. 14 ст. 3, чл. 15 ст. 6 и чл. 29 ст. 1 од истата уредба за службениците на Државниот осигурителен завод ги донесува сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет по предлог од Генералниот директор.

II. Звања и плати

Член 3

Звањата на службениците на Државниот осигурителен завод се:

- 1) помошен службеник на осигурувањето,
- 2) службеник на осигурувањето,
- 3) виши службеник на осигурувањето,
- 4) советник,
- 5) виши советник.

Член 4

Во поглед на школската односно стручната спрема за здобивање со звањата од чл. 3 на овој правилник, како и во поглед на распоредот на овие звања во платни разреди, приправничкиот стаж и напредувањето, звањето помошен службеник на осигурувањето се изедначува со звањето помошен банкарски службеник, звањето службеник на осигурувањето — со звањето банкарски службеник, а звањето виши службеник на осигурувањето — со звањето виши банкарски службеник.

Член 5

Дополнителната плата и наградите се исплатуваат од фондот за наградување на службениците и работниците на Државниот осигурителен завод, чии средства се формираат од вишокот на приходите над расходите по завршната сметка.

III. Плаќање по ефектот на трудот

Член 6

На службениците на Државниот осигурителен завод што работат на работи на склучување договори за осигурување и наплата премии (засталници) платата им се определува по ефектот на трудот.

На засталниците, што се плаќаат по ефектот на трудот, им припаѓа определен процент од износот на премиите на склучените и наплатените осигурувања.

Член 7

Платата по ефектот на трудот се определува и пресметува за секој службеник поединечно. Службениците што се плаќаат по ефектот на трудот не можат да примаат дополнителна плата ниту награда.

Генералниот директор ќе донесе поблиски прописи за плаќањето на овие службеници и ќе го определи процентот што им припаѓа од износите на премиите на склучените и наплатените осигурувања.

Член 8

Ако службеникот на кој му се определува платата по ефектот на трудот не ја исполнува предвидената месечна норма три месеци еднопосредно, службата му се откажува.

IV. Надлежност

Член 9

При Генералната дирекција на Државниот осигурителен завод, при дирекциите за народните републики и при пословниците се формираат комитети за службенички прашања, кои даваат согласност односно предлози и мислења во случаите предвидени со овој правилник.

Комисијата при Генералната дирекција ја именува и разрешува Генералниот директор во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Комисијата при дирекцијата за народната република ја именува и разрешува директорот на дирекцијата во согласност со Генералниот директор.

Комисијата при пословницата ја именува и разрешува шефот на пословницата во согласност со надлежниот директор на дирекцијата за народната република.

Комисијата задолжително повикува на своите седници и претставник на синдикатот.

По барање од претставникот на синдикатот, неговата изјава по определени предлози се внесува во записник.

Член 10

Решенија за назначување и унапредување на службениците на Државниот осигурителен завод донесува, и тоа:

1) шефот на пословницата — решенија за назначување во звањето помошник службеник на осигурувањето, решенија за назначување канцелариски службеници и решенија за унапредување во повисок платен разред во истото звање за сите службеници на пословницата;

2) директорот на дирекцијата за народната република — решенија за назначување службеници на дирекцијата за народната република во звањето помошник службеник на осигурувањето, службеник на осигурувањето и виши службеник на осигурувањето, решенија за назначување службеници на пословниците во звањето службеник на осигурувањето и виши службеник на осигурувањето и решенија за унапредување во повисок платен разред во истото звање на службеник на дирекцијата за народната република;

3) Генералниот директор — сите решенија за службениците на Генералната дирекција на Државниот осигурителен завод.

Решенијата по претходните точки се донесуваат во согласност со комисијата од чл. 9 на овој правилник.

Член 11

Решенијата за унапредување службениците на пословниците и на дирекциите за народните републики по чл. 26 ст. 1 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ, ги донесува Генералниот директор во согласност со комисијата за службенички прашања при Генералната дирекција.

Решенијата за унапредување службениците на Генералната дирекција по чл. 26 ст. 1 од истата уредба и решенијата за унапредување на службениците во звањето советник и виши советник ги донесува Генералниот директор во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Член 12

Ако не се постигне согласност помеѓу шефот на пословницата и комисијата за службенички прашања при пословницата, решението го донесува директорот на дирекцијата за народната република.

Ако не се постигне согласност помеѓу директорот на дирекцијата за народната република и комисијата при дирекцијата, решението го донесува Генералниот директор.

Ако не се постигне согласност помеѓу Генералниот директор и комисијата при Генералната дирекција, решението го донесува сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Решенијата по ст. 1 и 2 од овој член директорот на дирекцијата за народната република и Генералниот директор ги донесуваат по претходно прибавено мислење од комисијата при дирекцијата за народната република односно комисијата при Генералната дирекција.

Член 13

Решенијата за давање периодски повишувања ги донесуваат: шефот на пословницата, директорот на дирекцијата за народната република и Генералниот директор.

Член 14

Против решенијата што ги донесува во прв степен шефот на пословницата, службеникот има право на жалба до директорот на дирекцијата за народната република; против решенијата што ги донесува во прв степен директорот на дирекцијата за народната република, службеникот има право на жалба до Генералниот директор; против решенијата што во прв степен ги донесува Генералниот директор, службеникот има право на жалба до сојузниот Државен секретар за работи на општата управа и за буџет.

Жалбата се подава во срок од 15 дена од денот на приемот на решението, преку старешината што го донел.

V. Преодни и завршни одредби

Член 15

Додека не се донесат прописите од чл. 7 на овој правилник останува во сила Упатството од Министерот на финансите на ФНРЈ бр. 36484 од 17 ноември 1949 година за изградба на мрежа за стапници на осигурувањето и за нормите на наградувањето на застапниците на осигурувањето кај Државниот осигурителен завод.

Член 16

Решенијата за распоредувањето на помошните службеници на осигурувањето по чл. 53 од Уредбата за звањата и платите на службениците на Народната банка на ФНРЈ, ќе ги донесе директорот на дирекцијата за народната република за службениците на пословниците и дирекцијата, а Генералниот директор за службениците на Генералната дирекција.

Решенијата за унапредување на службениците на осигурувањето по чл. 54 до 57 од истата уредба, ќе ги донесе Генералниот директор за сите службеници на Државниот осигурителен завод.

Член 17

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за звањата и платите на службениците на Државниот осигурителен завод („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 35/52).

Член 18

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ”.

Бр. 3034

10 февруари 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на општата управа
и за буџет,
Неда Божиновиќ, с. р.

104.

Врз основа на точ. 4 од Времената одлука за регресите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 52/53) пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА ЗА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА ШЕКЕРОТ И БЕЛИОТ ЛИМ

1) На претпријатијата на прехранбената индустрија во натамошниот текст: претпријатија им припаѓа право на надокнада (регрес) за продадените и испорачаните количини овсшни преработки со шеќер, како и за другите прехранбени производи во лимени кутии;

а) за секој килограм шеќер потрошен за производство на овошни преработки Дин. 35

б) за секој килограм бел лим потрошен за изработка лимени кутии Дин. 200

2) Количината на шеќер што ја содржат овошните преработки се утврдува врз основа на решението со кое надлежната санитарна инспекција го одобрува квалитетот на односните производи.

Количината на употребениот бел лим се утврдува врз основа на пресметковната калкулација на претпријатието направена за односните видови и димензии на лимени кутии. Оваа калкулација ја потпишуваат директорот и раководителот на комерцијалната служба на претпријатието.

3) Претпријатијата го поднесуваат барањето за регресот по основот од точ. 1 под а) до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при која имаат текушта сметка. Кон регресното барање претпријатието е должно да приложи: пресметка на регресот, продавните сметки (фактури) кои мораат да го содржат видот на овошните преработки (специфицирано) и во килограмите означени нето количини на тие преработки, како и докази дека е извршена испораката. Исто, така, кон барањето се приложува решението од надлежната санитарна инспекција што во смисла на ст. 1 од претходната, точка служи како доказ за количината на потрошениот шеќер.

Кон регресното барање поднесено до филијалата на Народната банка на ФНРЈ по основот од точ. 1 под б), претпријатијата приложуваат: пресметка на регресот, продавните сметки (фактури) што треба да го содржат видот на производите (специфицирано) и количината на тие производи изразена во килограмите, докази за извршената испорака, заверен препис на пресметковната калкулација која мора да биде направена за секој поодделен вид и димензија на лимените кутии, како и доказ за тежината на лимената кутија.

4) Народната банка на ФНРЈ откога ќе ја провери точноста на пресметката и документацијата приложена кон регресното барање, ќе го одобри износот на надокнадата (регресот) на товар на сметката 338487.

5) Претпријатијата се должни на овластените органи на Народната банка на ФНРЈ, како и на другите надлежни органи, да им ги дадат сите потребни податоци во врска со проверката на исправноста на поднесените барања за регрес.

6) Ова упатство ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Бр. 981

30 јануари 1954 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

105.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, собираите и другите јавни собранија, а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ НА ФНРЈ

Се одобрува спрема поднесените правила и програмата за работа оснивањето и работата на Здружението на психолозите на ФНРЈ со седиште во Загреб, а со дејност на целата територија на Југославија.

И/3 бр. 22286

22 декември 1953 година

Белград

Државен секретар за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

106.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, собираите и другите јавни собранија, а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од истиот закон, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРУШТВО ЗА ПРОУЧУВАЊЕ НА ЗЕМЛИШТАТА

Се одобрува според поднесениот статут оснивањето и работата на Југословенското друштво за проучување на земјиштата со седиште во Белград, а со дејност на целата територија на Југославија.

И/3 бр. 22847/1

30 декември 1953 година

Белград

Државен секретар за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

107.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителските спецификации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА РАЗВРТУВАЧИ, ВПУШТАЧИ, ТУРПИИ И СВОРЊАЦИ

1) Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следни југословенски стандарди за развртувачи, впуштачи, турпини и сворњаци:

Преглед на стандардизирани развртувачи	JUS	K.D3.	103
Преглед на стандардизирани впуштачи	JUS	K.D3.	104
Преглед на стандардизирани турпини и рапши	JUS	K.D4.	002
Сворњаци со мала глава — обработени, пречник од 3 мм до 100 мм	JUS	M.C3.	020
Сворњаци со голема глава — полуобработени, пречник од 6 мм до 100 мм	JUS	M.C3.	021
Сворњаци со мала глава — полуобработени, пречник од 5 мм до 100 мм	JUS	M.C3.	022
Сворњаци со впуштена глава и со нос — полуобработени, пречник од 6 мм до 24 мм	JUS	M.C3.	030
Сворњаци без глава — обработени, пречник од 3 мм до 100 мм	JUS	M.C3.	040
Сворњаци со навој — полуобработени, со пречник од 8 мм до 100 мм	JUS	M.C3.	060

Наведените југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, што е составен дел од ова решение.

2) Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1954 година.

Бр. 173

25 јануари 1954 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

Во уредбите и во другите прописи објавени во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 51—56/53, бр. 2, 4 и 5/54 се поткраде покрај печатарските грешки и извесни редакциски грешки, особено поради тоа што поради кусото време што стоеше на располагање не беше можно да се изврши упоредба на поодделни одредби во разни прописи. Затоа врз основа на овластеността од Сојузниот извршен совет е извршен редакциски преглед на текстовите на цитираните прописи, и Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет утврди дека во прописите објавени во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 51—56/53, бр. 2, 4 и 5/54 треба да се извршат следни

ИСПРАВКИ

НА УРЕДБИТЕ И ДРУГИ ПРОПИСИ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ НА ФНРЈ“, БР. 51—56/53 И ВО БР. 2, 4 И 5/54

I. Во Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист ФНРЈ“, бр. 51/53):

1) Во чл. 25 ст. 4 зад зборот „службениците“ испуштени се зборовите „и работниците“.

2) Во чл. 33 ст. 2 наместо „соброт на производителите на републичкото народно собрание“ треба да стои „до републичкиот извршен совет“.

3) Во чл. 47 ст. 1 зад зборот „ист“, испуштени се зборовите „или сличен“.

4) Во чл. 60 испуштен е ст. 3 кој гласи:

„Прописи за регистрација на претпријатијата донесува Сојузниот извршен совет“.

5) Во чл. 66 ст. 3 место зборовите „соброт на производителите на републичкото народно собрание“ треба да стои „републичкиот извршен совет“.

6) Во чл. 70 ст. 3 наместо зборовите „соброт на производителите на републичкото народно собрание“ треба да стои „републичкиот извршен совет“.

7) Во чл. 71 ст. 2 наместо зборовите „соброт на производителите на републичкото народно собрание“ треба да стои „републичкиот извршен совет“.

8) Во чл. 82 ст. 2 наместо зборовите „соброт на производителите на републичкото народно собрание“ треба да стои „републичкиот извршен совет“.

9) Во чл. 93 ст. 4 наместо зборовите „соброт на производителите на републичкото народно собрание“ треба да стои „републичкиот извршен совет“.

10) Во чл. 15 зад зборот „уредба“ во првиот ред испуштени се зборовите „што ќе ги стори стопанската организација и одговорното лице во стопанската организација“, а во третиот ред наместо зборовите „ќе се применуваат и“ треба да стои „согласно ќе се применуваат“.

11) Во истиот член испуштен е ст. 2 кој треба да гласи:

„Воденето на административно-казнената постапка и донесувањето на решенијата за дејствијата од чл. 103 од оваа уредба што ќе ги стори општествената организација или одговорното лице во таа организација се врши по одредбите од Основниот закон за прекршците“.

12) Во чл. 109 зад зборот „филмози“ испуштена е записката и зборовите „за издавачката дејност и за радиодифузија“.

II. Во Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53):

1) Во чл. 25 ст. 5 наместо зборовите „соброт на производителите на републичкото народно собрание“ треба да стои „републичкиот извршен совет“.

2) Во чл. 48 ст. 3 во петтиот ред и во последниот ред наместо зборовите „пресметаните“ треба да стои „пресметковните“.

3) Во чл. 54 во последниот ред наместо зборот „ликвидационен“ треба да стои „известитионен“.

4) Во чл. 85 во првиот ред зад зборот „уредба“ испуштени се зборовите „што ќе ги стори стопанската организација и одговорното лице на стопанската организација, а во четвртиот ред наместо зборовите „чл. 75 до 83“ треба да стои „чл. 76—83“.

5) Во чл. 86 испуштен е ставот 2, кој гласи:

„На претпријатијата за кои пред влегувањето во сила на оваа уредба е определена ликвидација нема да се применуваат одредбите од оваа уредба за присилна ликвидација“.

III. Во Основната уредба за уставните и самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53):

1) Во чл. 5 ст. 3 зад зборот „приходите“ испуштени се зборовите „преку планираните“.

2) Во чл. 7 ст. 3 место зборовите „од сопствените приходи што“ треба да стои „од вишокот на сопствените приходи што“.

3) Во чл. 37 на крај на ст. 1 место точка треба да се стави записка и испуштените зборови „од органоот што ја основал установата“.

4) Во чл. 49 место „9—25“ треба да стои „8—24“.

5) Во чл. 50 ст. 2 место „82“ треба да стои „83“.

IV. Во Уредбата за распределба на добивката и данокот на добивката на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53):

Во чл. 22 во третиот и четвртиот ред наместо „75—83“ треба да стои „76—83“.

V. Во Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53):

1) Во чл. 7 ст. 1 место зборот „потстанарите“ треба да стои „состанарите“.

2) Во чл. 23 ст. 1 на почетокот на текстот испуштени се зборовите „Состанарот односно“.

3) Во чл. 23 испуштен е ст. 3, кој гласи:

„Народните одбори ги регулираат со свои прописи односите помеѓу корисниците на становите односно сопствениците и потстанарите“.

4) Во чл. 45 ст. 1 зад зборот „своина“ да се изостави записката и да се бришат зборовите „што е вклучена во станбената заедница“.

5) Во чл. 46 ст. 2 да се изостави зборот „законските“, а зборот „наследници“ треба да гласи „наследниците“.

6) Во чл. 47 ст. 1, зад зборот „уплатува“ треба да стојат зборовите „во фондот за управување со зградата и“, а на крајот треба да се брише точката и да се додадат зборовите „освен трошоците на администрацијата“.

7) Во чл. 68 ставот 1 треба да гласи:

„За споровите што ќе настанат помеѓу сопственикот на зградата што не е вклучена во станбената заедница и корисникот на станот поради откажот извршен врз основа на чл. 58 и 60 од оваа уредба надлежен е околинскиот суд“.

Во истиот член е изоставен ставот 3 кој гласи:

„Против решенијата на управните органи донесени врз основа на чл. 65—67 од оваа уредба не може да се води управен спор“.

8) Членот 78 треба да гласи:

„За зградите во приватна своина што не се вклучени во станбената заедница (чл. 14 ст. 2), освен оние во кои живеат нивните сопственици, народните одбори ќе го пропишат начинот на распределбата и употребата на делот на станарината кој не му припаѓа на сопственикот, придржувајќи се кон начелата од оваа уредба“.

9) Во чл. 87 место „25“ треба да стои „26“.

10) Во чл. 90 во последниот ред се изоставува зборот „не“, а зад зборот „изврши“ се брише точката и се додаваат испуштените зборови „ако е веќе дадено одобрувањето во смисла на Уредбата за контрола на прометот со недвижности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/48).“

VI. Во Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53):

1) Во чл. 22 ст. 2 место зборовите „проценката од претходниот став“ треба да стои „до 31 декември 1953 година“.

2) Во чл. 32 ст. 4 место зборовите „сборот на производителите на републичкото народно собрание“ треба да стои „републичкиот извршен совет“.

3) Во чл. 33 ст. 3 место зборовите „сборот на производителите на републичкото народно собрание“ треба да стои „републичкиот извршен совет“.

4) Во чл. 53 ст. 1 место зборовите „По донесувањето на решението за ликвидација“ треба да стои „Во случај на ликвидација“.

5) Во чл. 69 место зборовите „некоја од мерките од чл. 63 од оваа уредба“ треба да стои „мерката од чл. 2 на чл. 63 од оваа уредба“, а во претпоследниот ред наместо „54“ треба да стои „53“.

6) Во чл. 72 ст. 1 зад зборот „уплатата“ испуштени се зборовите „на амортизациониот износ“.

7) Во чл. 73 точ. 6 треба да гласи:

„6) ако основно средство кое не може да му се продаде на физичко или приватно правно лице му продаде на такво лице, или даде основно средство во закуп на такво лице“;

8) Во чл. 73 зад точ. 6 испуштена е точката 7 која гласи:

„7) ако прибави основно средство од средствата што не служат за таа цел“.

9) Во чл. 76 место зборовите „народниот одбор“ во третиот и четвртиот ред треба да стојат зборовите „околината, градот, односно градската општина со одделни права на чие подрачје е сторена повредата, односно на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација ако не може да се утврди местото каде е сторена повредата“.

10) Во чл. 80 ст. 2 место зборовите „финансиската инспекција или од друг државен орган“ во четвртиот и петтиот ред треба да стојат зборовите „финансиската инспекција, јавниот правобранител или од друг државен орган“.

11) Во чл. 80 ст. 3 место зборовите „финансиската инспекција односно јавниот правобранител“ треба да стојат зборовите „државниот орган“.

12) Во чл. 88 ст. 2 место зборот „пред“ треба да стои „по“.

VII. Во Уредбата за девизното послување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53):

1) Во чл. 25 ст. 1 во третиот ред треба да се изостави зборот „за девизен прекршок“.

2) Во чл. 25 ст. 2 место зборот „За девизен прекршок од“ треба да стои „За повреди на одредбите од“.

3) Во чл. 25 ст. 2 место „10.000“ треба да стои „100.000“.

4) Во чл. 26 во третиот ред место зборовите „ке се применуваат и одредбите од чл. 73—82 од Уредбата за управувањето со основните средства на стопанските организации“ треба да стои: „согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 39 и 41 од Уредбата за надворешно-трговското послување“.

VIII. Во Времената одлука за стопите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53):

1) Текстот кон редниот број на групата 69 делот на одлуката под 1) место објавениот текст, треба да стои:

„69. Производство на стакло:

а) континуирани кади	13,6	5,6
б) друго	10,5	6,0

IX. Во Одлуката за примена на планските инструменти за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53):

Во точ. VII ст. 2 место зборовите „по стопата од 10%“ треба да стои „временно по стопата од 13,33%“ до определувањето на одделните стопи во општените планови на народните републики“.

X. Во Уредбата за Државниот секретаријат за работи на општата управа и за буџет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53):

Во чл. 2 точ. 5 место зборовите „ако за решавање по овие жалби не е пропишана надлежност на Сојузниот извршен совет“ треба да стои „ако според прописите што постојат е позволена жалба против таквите решенија, а за решавање по жалбата не е предвидена надлежност на некој друг сојузен орган на управата или на Сојузниот извршен совет“.

XI. Во Уредбата за организација на службата на предвојничката обука („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53):

Во чл. 6 ст. 3 во втората реченица треба да се изостават зборовите „и членовите“.

XII. Во Уредбата за организацијата, послувањето и управувањето со југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53):

1) Во чл. 47 ст. 2 во вториот и третиот ред место зборот „лраницата“ треба да стои „заедницата“.

2) Во чл. 72 ст. 2 место зборовите „ако таква продажба не претставува кривично дело“ треба да стои „а ако таква продажба претставува кривично дело, ќе одговара и кривично“.

3) Во чл. 93 место зборовите „Со сојузни прописи се утврдуваат“ треба да стои „Сојузниот извршен совет ги утврдува“.

4) Во чл. 99 ст. 1 место „20.000“ треба да стои „200.000“.

5) Во чл. 100 во третиот и четвртиот ред место зборовите „ке се применуваат и“ треба да стои „согласно ќе се применуваат“.

XIII. Во Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53):

1) Во чл. 39 треба да се бришат зборовите „6) рента“. Точката 7 и 8 стануваат точки 6 и 7.

2) Во чл. 54 ст. 1 наместо „59“ треба да стои „95“.

3) Во чл. 61 место зборовите „извршување на прекршоките од чл. 62 и 66 од оваа уредба“ треба да стои „повреди на одредбите од чл. 63 до 65 од оваа уредба“.

4) Во чл. 66 во првиот ред зад зборот „уредба“ испуштени се зборовите „предвидени во членот 63 и 64 од оваа уредба“ а во третиот ред место зборовите „ке се применуваат и одредбите на чл. 73 до 82“ треба да стои „согласно ќе се применуваат одредбите на чл. 73 до 83“.

5) Во чл. 67 ст. 1 место „62 и 66“ треба да стои „65“.

6) Во контните планови во одделот под наслов „Единствен основен контен план за стопанството на ФНРЈ“ во називот на контото под ред бр. 59 треба да се изостави сврзникот „и“ помеѓу зборовите „вредноста“ и „запасите“ и место него да се стави „на“.

7) Во насловот на одделот „Единствени контни планови за мали претпријатија и дуќани“ место зборот „Единствените“ треба да се стави „Скратени“.

XIV. Во Уредбата за девизната инспекција („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53):

1) Во чл. 14 ст. 1 во првиот и вториот ред место зборовите „донесено во прв степен“ треба да стои „од претходниот член“.

2) Во чл. 16 вториот став, последниот ред треба да се брише зборот „кривичната“, а зборот „постапка“ треба да гласи „постапката“.

3) Во чл. 17 ст. 1 и 2 зад зборот „организација“ испуштени се зборовите „или установата со самостојно финансирање“.

4) Во чл. 17 ст. 3 зад зборот „организација“ испуштени се зборовите „или во установата со самостојно финансирање“, а место зборовите „приватно правно лице“ треба да стои „во приватно правно лице“.

5) Во чл. 18 ст. 1 зад зборот „повреди“ во третиот ред се испуштени зборовите „што ќе ги стори општествена организација или приватно правно лице или одговорното лице во нив или физичко лице“.

6) Во чл. 18 ст. 3 место зборовите „75 до 81 и чл. 83 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации“ треба да стои „чл. 26 од Уредбата за девизното послушање“.

XV. Во Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53):

1) Во чл. 4 треба да се изостави ставот 2.

2) Во чл. 28 ст. 3 во четвртиот ред место „75—81“ треба да стои „76—81“.

XVI. Во Уредбата за здружување на стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53):

1) Во чл. 36 ст. 3 место „10.000“ треба да стои „100.000“.

2) Во чл. 37 ст. 3 место „20.000“ треба да стои „200.000“.

3) Во чл. 39 во третиот и четвртиот ред место зборовите „ќе се применуваат и“ треба да стои „согласно ќе се применуваат“.

XVII. Во Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53):

1) Во чл. 7 во ст. 2 место зборовите „железничките транспортни претпријатија“ треба да стои „железничкото транспортно претпријатие“.

2) Во чл. 52 ст. 3 место зборовите „доколку таквата продажба не претставува кривично дело“ треба да стои „а доколку таква продажба претставува кривично дело, ќе одговара и кривично“.

3) Во чл. 71 ст. 1 место зборовите „Со сојузни прописи се донесуваат начела“ треба да стои „Сојузниот извршен совет ги утврдува начелата“.

4) Во чл. 71 ст. 2 место зборовите „Со сојузни прописи“ треба да стои „Со прописите на Сојузниот извршен совет“.

5) Во чл. 98 ст. 12 што гласи: „ја предлага висината на процентот на придонесот што се должни железничките транспортни претпријатија да го уплатуваат во резервниот фонд на Генералната дирекција на ЈЖ и ја утврдува неговата распределба“ треба да се брише во целост.

6) Во чл. 124 во третиот ред место зборовите „ќе се применуваат и“ треба да стои „согласно ќе се применуваат“.

XVIII. Во Уредбата за надворешно-трговското послушање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53):

1) Во чл. 36 зад зборот „стопанската“ испуштени се зборовите „и општествената“, а зад зборот „организација“ испуштени се зборовите „како и од установата со самостојно финансирање“.

2) Во чл. 38 ст. 1 зад зборот „организација“ испуштени се зборовите „или установата со самостојно финансирање“.

3) Во чл. 38 ст. 2 зад зборот „организација“ испуштени се зборовите „или установата со самостојно финансирање“.

4) Во чл. 39 ст. 1 место зборовите „или општествените организации“ треба да стои „организации, установи со самостојно финансирање или од одговорните лица во нив“.

5) Во чл. 39 ст. 2 треба да се бришат зборовите „или општествената“.

6) Во чл. 39 ст. 2 зад зборот „организација“ испуштени се зборовите „или установа со самостојно финансирање“.

7) Во чл. 39 ст. 2 место зборовите „и надлежство или установа“ треба да стои „во нив“.

8) Во чл. 39 ст. 4 зад зборот „уредба“ во вториот ред испуштени се зборовите „што ќе ги стори стопанската организација или установата со самостојно финансирање или одговорното лице во нив“, а во четвртиот ред место зборовите „ќе се применуваат и“ треба да стои „согласно ќе се применуваат“.

9) Во чл. 41 ст. 1 во вториот ред зад зборот „лице“ изоставена е записката и испуштени се зборовите „како и за дејствијата што ќе ги стори општествената организација или одговорното лице во општествената организација или надлежството“.

10) Во чл. 41 ст. 3 зад зборот „спрема“ испуштени се зборовите „општествената организација или одговорното лице во општествената организација или надлежството или“.

11) Во чл. 45 треба да се изостават зборовите во вториот, третиот и четвртиот ред „одредбите од Уредбата за извозот и увозот на стоките и за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/52), доколку се во спротивност со одредбите од оваа уредба“.

12) Во чл. 46 место зборовите „со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“ треба да стои на „1 јануари 1954 година“.

XIX. Во Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53):

1) Во чл. 12 точ. 2 во четвртиот ред место „за осигурениците“ треба да стои „за болните осигуреници“.

2) Во чл. 28 ст. 1 место „9‰“ треба да стои „12‰“.

3) Во чл. 48 во претпоследниот ред треба да се бришат зборовите „што не се членови на задругите“.

XX. Во Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53):

1) Во чл. 37 зад зборот „уредба“ во првиот ред испуштени се зборовите „што ќе ги стори стопанската организација и одговорното лице во стопанската организација“, а во третиот ред пред зборовите „ќе се применуваат“ треба да се стави зборот „согласно“.

Во чл. 40 треба да се брише „од чл. 38 и 39 од оваа уредба“ а да се стави „како и за дејствијата од чл. 35 и 36 од оваа уредба што ќе ги стори општествената организација и одговорното лице во таа организација“.

XXI. Во Наредбата за уплатување поодделни видови буџетски приходи на сметките при Народната банка на ФНРЈ во 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53):

1) Во одделот I точ. 6) место „329030“ треба да стои „329130“.

2) Во одделот I е испуштена точ. 26 која гласи: „26) на сметката бр. 3240 — данок за употреба на туѓа работна сила“.

XXII. Во Уредбата за данок на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53):

1) Во чл. 19 ст. 1 првиот ред, место зборовите „Приходите од споредни дејности треба да стои: „Приходите од превозничката дејност како споредна дејност“.

2) Во чл. 19 ст. 1 место „претходната“ треба да стои „даночната“.

3) Во чл. 19 ст. 2 место зборовите „од споредни дејности“ треба да стои „од превозничката дејност како споредна дејност“.

4) Во чл. 21 ст. 1 на крај место точка се става запирка и се додаваат зборовите „и тоа на делот од приходите што ја преминува обичаената граница“.

5) Во чл. 31 треба да се изостават зборовите „од селското стопанство“.

6) Во чл. 43 точ. 3 место зборот „преработката“ во првиот ред треба да стои „продажбата“.

7) Во чл. 74 ст. 3 во првиот ред зад зборот „Приватните“ треба да се стави „правни“.

8) Во чл. 109 пред зборот „долгуваниот“ треба да стои „износот на“.

9) Во чл. 132 ст. 1 и 2 зад зборот „организација“ треба да стојат зборовите „или приватното правно лице“.

10) Во чл. 132 точ. 1 место зборот „должна“ треба да стои „должно“, а место зборот „неа“ треба да стои „него“.

11) Во чл. 132 ст. 3 зад зборот „организација“ испуштени се зборовите „или приватното правно лице“.

12) Во чл. 134 зад зборот „организација“ се испуштени зборовите „или приватното правно лице“.

13) Во чл. 135 треба да се изостават зборовите „или општествената“, а во шестиот ред место зборовите „ке се применуваат и“ треба да стои „согласно ќе се применуваат“. Потоа место „чл. 73—82“ треба да стои „чл. 75—83“.

14) Во чл. 135 на крај на текстот место точка треба да стои запирка и зборовите „доколку одредбите од оваа уредба се однесуваат до нив“.

15) Во чл. 136 ст. 1 зад зборот „организација“ се испуштени зборовите „или приватно правно лице“.

16) Во чл. 136 во ст. 2 треба да се брише втората реченица.

17) Во чл. 138 место зборовите „претходниот член“ треба да стои „оваа уредба“.

18) Во чл. 147 ст. 5 место зборот „жалба“ треба да стои „приговор“.

19) Во чл. 148 ст. 3 на крај на текстот место точка треба да стои запирка и зборовите „но не им издава решение“.

20) Пред членот 156 испуштен е насловот што гласи:

„8) Преодни и завршни одредби“.

21) Во чл. 157 место зборовите „Приходите од споредни дејности во селското стопанство, приходите од превозничката дејност и другите приходи“ треба да стои „Приходите од превозничката дејност како споредна дејност во селското стопанство“.

22) Во чл. 161 ст. 2 зад „чл. 118“ испуштено е „точ. 1“.

23) Во чл. 164 ст. 3 место зборовите „на кое се извршени“ треба да стои „на кое во 1952 и 1953 година се извршени“.

XXIII. Во Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53):

1) Во чл. 58 ст. 2 место зборовите „скалата пропишана од народниот одбор да околијата (градоот)“ треба да стои „пропишаната скала“.

Во истиот член ст. 4 место зборовите „претходниот став“ треба да стои „претходните ставови“.

2) Во чл. 59 ст. 2 зад зборот „стоки“ испуштени се зборовите „како и за претпријатијата за промет и преработка на житата“.

3) Во чл. 84 ст. 1 место „одобрението пропишано со оваа уредба“ треба да стои „пропишаното одобрение“.

4) Во чл. 90 ст. 1 место „82“ треба да стои „74“.

5) Во чл. 97 точ. 3 место точка и запирка треба да стои запирка и испуштените зборови „или определена маржа (чл. 77)“.

6) Во чл. 97 ст. 2 во четвртиот ред место зборовите „на околијата (градоот)“ треба да стојат зборовите „на околијата, градоот, односно градската општина со одделни права, на чие подрачје е повредата сторена, односно на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација ако не може да се утврди местото каде што е повредата сторена“.

7) Во чл. 102 зад зборовите „ке се казни“ испуштени се зборовите „за прекршок“.

8) Во чл. 105 во првиот ред зад зборот „уредба“ испуштени се зборовите „што ќе ги стори стопанската организација и одговорното лице во таа организација“, а во четвртиот ред место зборовите „ке се применуваат и“ треба да стои „согласно ќе се применуваат“.

XXIV. Во Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53):

1) Во чл. 14 ст. 1 во третиот ред пред зборот „за“ испуштен е сврзникот „и“.

2) Во чл. 15 ст. 1 во шестиот ред зад зборот „што“ е испуштена запирка и зборовите „на исплатата на платите и другите издатоци по чл. 27 од оваа уредба“.

3) Во чл. 18 ст. 4 на крај на текстот е испуштена реченицата која гласи: „Ако комисијата не донесе решение во тој срок, се смета дека согласност е дадена“.

4) Во чл. 18 во ст. 6, во првиот и вториот ред треба да се бришат зборовите „или не донесе решение во срок од 30 дена“.

5) Во чл. 29 ст. 1 место „22“ треба да стои „28“.

6) Во чл. 41 ст. 1 зад зборот „градоот“ во запирката испуштена е запирка и зборовите „градската општина со одделни права“.

7) Во чл. 42 место зборовите „републичкиот извршен совет“ треба да стои „до државниот секретар за работи на стопанството на народната република односно до секретарот за работи на стопанството на автономната единица“.

8) Во чл. 48 ст. 2 зад зборот „спречи“ треба да стојат зборовите „извршувањето на“.

9) Во чл. 49 ст. 1 место „до 10.000“ треба да стои „од 10.000 до 200.000“.

10) Во чл. 51 зад зборот „неа“ треба да се стави „согласно“.

11) Во чл. 54 треба да се бришат зборовите „а најдоцна до 1 март 1954 година“.

XXV. Во Упатството за извршување на Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/54):

Со членот 35—37 во вториот став место „75—83“ треба да стои „76—83“.

XXVI. Во Уредбата за заедниците на електро-стопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54):

Во чл. 39 место зборовите „ќе се применуваат и” треба да стои „согласно ќе се применуваат”.

XXVII. Во Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 1/54):

Во чл. 108 ст. 1 на крај на текстот место точка треба да се стави запирка и да се додадат испуштените зборови „доколку со одредбите од ст. 2 и 3 на овој член не е определено поинаку”. Ставот 4 од овој член треба да се брише.

XXVIII. Во Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 4/54):

Во чл. 34 ст. 2 во првиот ред место зборовите „се води и решение за прекршокот од претходниот став се донесува” треба да стои „по прекршокот од претходниот став, како и за дејствието од чл. 32 ст. 5 од оваа уредба што ќе го стои општествената организација и за дејствието од чл. 32 ст. 3 од оваа уредба што ќе го стои одговорното лице во општествената организација се води и решение за прекршокот се донесува”.

XXIX. Во Уредбата за измени и дополненија на одделните одредби за прекршоците во сојузните закони и во другите прописи со кои се пропишани административни казни за стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/54):

1) Во чл. 2 под б) во ст. 4 на крај место „деловното лице” треба да стои „правното лице”.

Во чл. 2 под в), ст. 3, по зборовите „во стопанската организација” треба да стојат зборовите „односно во установата со самостојно финансирање”.

2) Во чл. 2 под г) испуштен е ставот 2 кој гласи:

„За повреда на одредбата од точ. 1 на претходниот став ќе се казни со парична казна до 200.000 динари одговорното лице во стопанската организација односно во установата со самостојно финансирање, а за повредите од точ. 2 на претходниот став со парична казна до 100.000 динари”.

4) Во чл. 2 под г) во ст. 4, место „14 и 21” треба да стои „21”.

5) Во чл. 4 ст. 2, по зборот „организација” да се брише запирката и да се стави „и установата со самостојно финансирање”.

Во ст. 3 на истиот член, на крај на текстот треба да се брише точката и да се стават зборовите „односно во установата со самостојно финансирање”.

6) Во чл. 14 место зборовите „народниот одбор” треба да стојат зборовите „околината, градот односно градската општина со одделни права на чие подрачје е повредата сторена односно на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација ако не може да се утврди местото каде што е повредата сторена”.

7) Во чл. 18 ст. 1, зад зборовите „стопанските организации” треба да стојат зборовите „и установите со самостојно финансирање” а зад зборовите „во тие организации” треба да стојат зборовите „односно установи со самостојно финансирање”.

Во чл. 18 ст. 2 место зборовите „од финансиската инспекција и од друг државен орган” треба да стојат зборовите „од финансиската инспекција, јавниот правобранител или од друг државен орган”.

Во ст. 3 на истиот член место зборовите „надлежната инспекција односно јавниот правобранител” треба да стојат зборовите „државните органи”.

Од Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, 18 февруари 1954 година.

СОДРЖИНА:

Страна

95. Правилник за работа на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина	197
96. Одлука за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем	213
97. Одлука за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем	215
98. Одлука за наградите, надокнадите и платите за постојаните функции на пратениците на Сојузната народна скупштина	215
99. Одлука за потврда на Задолжителното толкување на членот 2-а од Законот за национализација на приватните стопански претпријатија во врска со членот 2 од Општиот закон за занаетството	216
100. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за заклучување на послувањето по буџетите и фондовите за 1953 година и за премин во 1954 година	216
101. Одлука за отпишување данокот на бившите сопственици на апотеки	216
102. Решение за воведување дописна ветеринарна известителна служба за сточните болести и за заштитните мерки во сточарството	217
103. Правилник за звањата и платите на службениците на Државниот осигурителен завод	217
104. Упатство за остварување надокнадата (регресот) на претпријатијата на прехранбената индустрија за разликата во цената на шеќерот и белитот лим	218
105. Решение за одобрување оснивањето и работата на Здружението на психолозите на ФНРЈ	219
106. Решение за одобрување оснивањето и работата на Југословенското друштво за проучување на земјиштата	219
107. Решение за донесување југословенски стандарди за развртувачи, впуштачи, турпини и сворњаци	219
Исправки на уредбите и други прописи објавени во „Службениот лист на ФНРЈ” бр. 51—56/53 и во бр. 2, 4 и 5/54	220